

ДО ЗАРУЖЕНИЕТО НА БОРЖИНЕ  
НА НОВ НА ОПШТИНА - РЕСЕН

Ви ги доставувам моите сековања  
за ВЕСЛИВСКИ (ТАШКО) НАУМ-ОВУАРОТ,  
со следните напomenи:

1.- Ве молам овие сековања да не им  
се достават на други лица на користење,  
освен на оние кои ќе ја подготвуваат  
книгата за овсодол;

2.- Сековањата се пишувани очноа  
коко стварно ги имам доживеано во  
одреден период, при што едни на тоа вре-  
ме, а не утврдувани - гледано од секошен  
аспект.

3.- Бидејќи немам основно копие од се-  
ковањата, ве молам, по некористењењето  
да ми се вратат. Во колку ги оштетуваат  
за писока машинка, ве молам да ми  
доставите еден примерок.

4.- Ви доставувам 116 страници секо-  
вања.

5. Ви ставам на распологање да ви по-  
могам за осветлување на некај родо-  
пи-носители при подготвувањето на  
на книгата за овсодол.

Примејте дружејски поздрав.

10 февруари 1990 год.

С К О П Ј Е

Сековањата ги даде,  
Крсто Рокловски -  
- ЈОЈОДНА.

## С Е К А В А Њ А

3А ВЕСЛИЕВСКИ ТАШКО НАУМ-ОВЧАРОТ.

Наумета многу добро го познавам <sup>интервју</sup> и ме од  
исто село, бевме колешки и најдобри другари. Исто така  
и нашите семејства многу добро се слобужваа и многу  
добро живеаа.

Со Наумета заедно го проведовме дејството, мла-  
дните години, заедно бевме мобилизирани во Бугарската  
војска и заедно служевме во истиот град. Заедно по-  
бегнавме од Бугарската војска и заедно бевме во ите-  
галство. Заедно отидовме во партизанти и заедно бевме  
во Врзедот „Земе Труев“, во Батковскиот „Мире Аџев“, во Тр-  
вата македонско-косовска бригада, во Батковскиот „Сти-  
в Наум“, во Бригата на Батковски во февруарскиот поход за  
Кумановско и во Третиата македонска бригада. Заедно  
учествувавме во сите операции што ги изведуваша овие  
единици.

Кон крајот на првата половина на месец август 1944 год.  
со Наумета се разделивме, јас отидов во Седма македонска  
бригада, а Наум отиде за командант на Втора македон-  
ска бригада.

Роден е на 15.12.1921 година во с. Златари-Ресен. Потек-  
нува од многу сиромашно селско семејство. Основното учи-  
лиште го завршил во с. Златари. Иако имаше желба за пона-  
тамошно образование, сиромашниот живот тоа не му го  
озволило. Од најмладите години се занимаваше со земјо-  
делство, помогнајќи му на својот татко во одржувањето на зем-  
јата. Тој забрзувањето на основното училиште, тој мо-  
раше да се зголеми некој помал-овтор, за да, со тоа, му  
помогне на таткото во издржката на семејството.

Поткрато на Ноум, Тошко, од првата жена која му  
умре, имаше син Мите кој во 1938 година отише на пегал-  
ба во САД и одтогаш вистинито не се јави. Од втората  
жена имаше, покрај Ноумита, уште едно момко Јане-Тонге,  
и 4 женски деца: Туројонка, Џора, Ситерка и Мора.

Тошко, заради бедниот живот, мораше да оди на  
пегалба уште од младите години, да стекне пари  
за да купи земја за обработка за да со тоа ги из-  
држува пленовите на своето семејство. Прво оди во Џори-  
град - Турција, а потоа во САД. Меѓутоа зороботувачката  
во тоа време, и во Турција и во САД, беше мала. Со тоа  
зороботувачка-пегалба можеше да купи некоја нива која  
ќе му помогне за производство на тешката која му  
беше неопходна за издршка на големото семејство. Но  
властите од САД купуваа неколку ниви и повремено се за-  
нимаа со земјоделство, од кое тешко можеше да го прехране  
големото семејство. Мораше да биде јрва, да ги пра-  
дова за да зороботи некој јунк за снабдување на  
семејството, покрај исхраната, и да ју ги потреди. Во  
САД. Златари имаше многу кои не дозволуваа да се сече  
дрва и да се пројорват без дозвола која беше многу скапа.  
Заради тоа дрвотата ги береше-селеше тогаш кога шуморат  
ќе одеше на востанок во Фесен или кога тук ќе се врати-  
ше од турција. Дрвотата ги носеше поке во што му попла-  
тоше и Ноум. Многубити се служуваше, при носењето  
на дрвотата за пројорвање во Фесен, за диге фронт од  
шуморат или од цондорити кои беа овластени за тоа,  
и му беа одземени дрвотата и плус вознубет.

Многу тоа, стовденото проштење му беше тешко.  
Кукотата беше поделена на 3 брџа, семејството на Тошко



растателите со куќа во приземјето и соба на стратот.  
Куќата (која изнесуваше околу 10 м<sup>2</sup>), се користеше и за  
филме и за куќа, а собата на стратот се користеше  
за преглед на гости за време на празниците.

Кестанови Тошко со Ноумета работеше кој час, бидеј-  
ни со сториот кој си го имаа мурбетот, а Ноум и јас  
бевме многу добри другари. Тошко беше многу добар го-  
век. Никому не му зовидуваше ниту му мислеше посто.  
Тој секогаш беше безбрижен, бидејќи го строжността, што  
изгледаше како <sup>проблеми</sup> материјална тужора. Малку  
беше мероклија на ројкирка, не бевме многу, меѓу-  
шоа од една гове кој него се одекнуваа како ја е пор-  
ноцијан. Имаше едно добро црвено кокоге и секоја са-  
бота со него одеше на пазар, во Ресек. При вработувањето  
од пазар, кога ќе дојдеше на средсело, ќе го по-  
дуреше кокогето и тоа ќе почнеше да оди <sup>с</sup>ровот,  
да ти е милина да го гледаш.

Тошко работеше со тинтол и секогаш на Ситча  
Нова Гарица од којашто користеше по неколку фирме  
од тинтолот. Тинтолот го губеше во долгот ситч  
(во внатрешниот дел специјално поправено место) во што  
никој да не сумва. Тој себиди дека тоа место е „проба-  
лето“ од Ноумета (ова ми го користеше Ноуме) <sup>и тоа</sup> тинто-  
лот го губел во тлевката. Меѓутоа некој од ком-  
итите го има <sup>ме</sup> видена и изгледа го има преработо.  
Тинтолот го држеше без дозвола. Еден ден на средсело  
дојдоа фирменските дождори и туча го забележа Тошко  
да тучи цитори од тучуц-кокок кој во тоа време беше  
зобролет. Ми се гини дека повар беше тучуцот за да  
тие извршот претресе во ситчот и во тлевката на Тошко

а во створноста тие го бараа тешкотии. То извршеноста  
прејде во тешкотии, тие го напунаа тешкотии и си го  
зедоа за себе без да му кажат на Ташка и си замисли  
и Ташко беше задоволен со тоа зонирање ќе претиде да  
одговора за бестровно носење на оружје та и бестровно пу-  
шење на оружје. Меѓутоа срдечето на Ташко му беше тешко  
за одземениот тешкотии. Од тоа тој не се случило пукање од  
кордакот на Ташко на фтората нова година.

Мажката на Нечум се занимаваше со земоделство.  
и таа беше многу добра жена. Редовно беше на работа и  
тоа стоварноста не се осекнае зобришата.

Како река со другите друштва од нивното Митчево  
моало, со Нечумта и тровите разни пирн. Трговина на Нечум  
имаше слободен простор на кој и тровите Бинез и КОТКА.  
Бинезот беше порге дрво јуно 10-15 см. пресекано косо на  
на двата краја. Тоа порге се удиреше со стол. Поддржник  
беше оној кој ќе го поддржи подолку Бинезот. Кој  
беше игра со една порге дрво-слизно како она од хокеј  
на мраз, постоа се која една ружка прегник 5-10 см,  
дубока 5 см, имаше пувер кој удирката. Ринте угес-  
низи се со столбови. Поддржник беше оној кој ќе  
чешеме катката да ја внесе во ружката. Исто така и  
ровите со тајна на тровите од порге. Многу постоа боровите  
јожа од врангитва и од орми и други ретки пирн

Основното училиште го зовршише во времето од 1929-  
1933 година. Училиште ни беше Симона Букојински, кој  
беше прилично руров и груб-сирот. Со Нечумта седевме  
заедно во клупата од втор ред. За симен престој

тој го уфитребуваше земекот, кој го држеше на масата  
спред себе. Во рекото ми остана еден интересантен нес-  
тан. Наиме, една ученичка Милуца Зорова закосна на  
госот околу 10 минути зорди тоа помога на  
мојоси во палнејето-зоробнувајето на некоја дуќка  
во кујната и тоа со кар. Збујето, без да ројне на  
врата, влезе во училницата за време на госот. Учили-  
телот, со остор глас, ја праша: „Милуце, зошто закосна,  
кој беше госот?“ Тоа, збујето, му одговори: „Тој одит учише-  
лу закосна сум зорди маккала, дуќкала, кокала  
во кујната. Тоа знам ја макала дуќката во куј-  
ната со кар. Јас, Науме и Крсте Богдановски од ношата моа,  
не можевме ја се возвратиме и се подносевме. Учили-  
телот ја зобележа и зорди тоа бевме казнети со клет-  
е на колења во подрумот на школата и то по зоб-  
ување на госовите. Во подрумот имаше покал. Учи-  
телот, по зобување на последниот гос, не одведе во  
подрумот и не оредири секој во оглите на подру-  
мот за клет. Тој шук врвеше надзо над гос око-  
лу половина кае, а потоа го вика увелучителот  
и тој врвеше надзо околу половина сои, тоа ние сои  
време клетевме во подрумот на покалот. То изврше-  
ната казна излетовме надзо кога ги последновме  
колежките, деа со зобнатиме од заколот, осетивме  
и болки.

Не се секој какви оценки имаше Науме ниги  
учесните во школи на школувајето, Мејута, васф-  
вите внимателна ги следеше.

Селоцко Златоце го делевме на три моали: Нековска  
јужно од средселоцко, Митевска, северно од средселоцко и  
Средна моала која ги отфрлоше муќите од нејосредната  
близина на средселоцко. Рецата од Митевската и Средната  
моала некогаш беа заедно и интересите им беа заедни-  
чки. Еднош, незнам заради кои причини, се потисковме  
са рецата од Нековската моала и закопаваме „двобој“.  
За тој двобој рецата од јвацта торава потронува сајди  
од дрво. Година на Нозм беше најголема и многу црвене  
беше покривена, та во неа му велевме на Нозм, колкува  
сабја потрени околу ја ќе арми на „Косовски бој“ по  
извршените пријетни-подготовки, двобојот обиде на. Во  
во првиот „бој“ победивме не-Митевска моала и Средна  
моала, а во вториот, победивме рецата од Нековската  
моала, така резултатот остана нерешен. Од тогаш  
дојде до потикување и ситуацијата се сличи.

Во слободното време, кога немовме за црвене, им  
помогвме на рудителите во иста на сточајта-воло-  
вите. Многумини воловите ги теровме на мотача код  
местоста Белигец, северно од Селоцко. Туда имаше при-  
лично голема трева за иста на сточајта, а имаше и  
многуго со многу добра-ситувања вага за пиење. Во тора-  
ите носевме лед, сирене и мурини за јазере. Интересноста  
беше што туда јазерето никогаш не ни достигаше, зошто  
водата беше толку црвена-вкусна, што на секое пиење  
ни се отвореше апетит.

Заедно со другите друѓорично од <sup>се такмичевме</sup> селоцко во ин-  
сток, фрлање на камен и други рудителни. Бидејќи  
Нозм беше повисок и пофил во носите од нас, не  
можевме со него во торацко-копи.

То завршувањето на основното образование, како што ја имаше вока да го носат и шкоровењето, меѓутоа, економските услови не му овозможуваа тоа да го кофетира. Мораше да се злови некој малок-овтор во селото Златица за да се тора му помогне на тој начин во обезбедување на храна како за себеси така и за остатоците на семејството.

Уште од младите години тој ја осети социјалната неправда, и експлоатацијата и попунолката и социјалната неправда од неправедниот режим на бивша Југословенија. Посејќи ги овците тој се седе носеше веселуци од кој се информираше за секојдневните нештани кој се и во светот.

Во с. Златица имаше неколку луѓе кои беа во САД на пекалбор (Киме Негевски, Софре Пуполевиќ и Лазе Зеров) кои велат дека биле зленови на КМ на Америка. Тие зборуваа за бурбата на работничката класа во САД против политиките, воопшто зборуваа за копрени идеи. Ноуе се внимаваше ги прашаше нивните прокојувача и ги попрашаше позитивните работи.

Во селото имаше еден ВМР-овец <sup>врховен</sup> Шмиќо, кој зоржа тоа беше осуден од бившиот режим. Тој осети дека Ноуе се интересира за политички работи, нештојуваше за го придобие за себе. Меѓутоа тешкојакетир на Ноуе беше за попунолна слобода и социјална правда - емокоет за сите луѓе. Најде како и сугашите младици збогваа дека тоа идеологија не е прихватлива и на време се спешоцираа од Шмиќо.

Националната одесдробеност, тешкиот економски живот и непродуктивната која владееше во бивша Југославија, тешко можеше да ги паднеше народот. Врзловно атмосферата кај народот во с. Златоград беше многу „наелектризирана“, и кој постојатите, а особено кој младите кои беа сиромашни да се борат за национална слобода и социјална правда.

Во тоа атмосфера 1935 година се прекоаху Торлометторките избори. Крсте Срезовски и Михајло Топовиќ кога кандидираше за посланици, беа за Кралскиот свез. Во Тресна на местото беше петокниот и Веле Лоскалов од с. Сми Левобитолско кога кандидираше на градоначално место во обштина. Најме и јас во тоа време неговме прова на глае зашто не бевме полколотки. Меѓутоа на своите родители му рековме да гласаат за Веле Лоскалов. Меѓутоа тогаш победи непродуктивната, бидејќи и Крсте и Михајло одлучува му речеа поза на путието за да ги гласаат. Меѓутоа и царја речеа беа одлучиле и ги интересите на гласаат.

Место то се случи на Торлометторките избори во 1936 и 1938 година. Пред изборите во 1938 год. Крсте дојдоше неколку пати во Златоград за да обмисла за посла ник. На вработеното за Феев, на автомобилот му стрв увовме (позади) шесте ко ко му својовме на Знаење река народот не го сочеа. Како што е познато во 1936 год. стоа поселник Топовиќ, а во 1938 Анелкович, губерни на Кралскиот свез.



Во 1936 година во с. Златоори е формиран Младински музички оркестор. Организатор бил учителот Симона Бучариевски, а помага Веловелев Богородка од Охрид која го наследил Симона. Оркесторот брзо се околу 15 души, во главна млада група. Инструментите ги поразовме од Марибор - Словенија кои беа припадници на за подобро услови-промени. Заради материјални прилики, ноу неможе можност да добие инструментите за свирење, пако имаме мерка за тоа, па затоа не беше вклопен во нив. Меѓутоа тој учествуваше со нас кога одевме на сретнеди во околните села (Фолтиско, Јонковец) и др. и по текните на с. Златоори пофртам се пееа а творбодени песни.

Во с. Златоори сегај келвурток јојоше учителот Фловко од с. Фолтиско - Ресен ја држи гласови по музичурале. Тока тој многу ни помага во совладувањето-одржувањето за музичурале. Овој оркестор многу придонесе во просветувањето на младинците, од друга страна придонесе за меѓусебното развирале-дружурале. Удовни беа тие ренови. Нејошпена староградска песна, која кестотелти ја пеевме под пензерите на девојките, беше: „Реној - но сти гуш ми мо ја“.....

Кога имавме 16-17 години, со Нанета одевме во Битола со Веловелик коли Китовелев со одревни дрва, за да ги продаваме дрвата затоа таму глеаа многу повеќе пари одколку во Ресен. Пренувовме Реној и попел сти гуш ми мо ја во Битола.

Обично одевме на проговите на грва во летните месеци кога е времето <sup>беше</sup> поладно, и тоа за време на пазарот - торник или петок. Вечерта е митувовме шетојки низ градот по излезите, а дутерената, за време на пазарот, ги прогововме јрвота, во колку ќе дојдеа муштерки тука на пазарот, или ги прогововме јрвота, а во ситнивно моровме ја шетаме, со воловските коли, потвозеки со јрва, по дитолските сокоци коко ги носе некој муштерија за да ги проговеме јрвота.

Еднош со Ноумета бевме на проговите <sup>во тоа време,</sup> јрвота со нас беше и Вожеел Тучоле, тој беше постој су нас за 5-6 години и поперусен. Кога ситновме, со воловските коли потвозеки со јрва, на дитолскиот пазар - вечерната, ги рипрововме воловските и му родовме ја јодри секо. Тучоле ни предложи да прошетаме низ градот, што се сложивме јас и Ноуме. Меѓутоа место шетовме низ градот, тој ни однесе во една каџона кафе што имаше пивовки. Влеговме внатре и седновме околу една маса и пороговме за тие ќе по една коша дупа што ни ја донесе мелнерот. Тучоле, со шперет, повика 3 пивовки кои одна дојдоа кој натајна маса и една ни седна на скултевните. Ноуме и јас како во земја да поттовме, дошто веков служој ја тојом не ни се служил. Тучоле го осети тоа и позва пазарушок, што велат старите, ја се потемева. Со Ноумета гледам што побргу ја се извлече ме од оваа невољна ситуација. Кога ме

важките видоа река туча нема, леб, ситоваа и ги  
ситова. Кога излеговме, Тучоле туча ја наведе.



Толемо влијание кај младите, а посебно кај  
Нозмета, иако тогашните појмици Негевеки Нине,  
Тојтожевски Мине, Тучолеви Тучоле и рудеи. Тие  
ни зборуваа за Социјализмот во Советскиот Сојуз.  
Зема тому нема богатство и сиромаштво, тучу сите  
се еднакви. Тоа на младите ни компотираше бе-  
сејќи тие беа за социјална правда и еднаквост  
за сите луѓе, ја нема експлоатација. Бидејќи  
Мине Тојтожевски ни беше комисија, своја секој ден  
на редовно прер шкелото, се составуваше со  
неко може што ни зборуваа за нонферни идеи.  
Особено внимателно пројуваше Нозме и од Тој-  
тожевски земаше нонферна литература која со нон-  
ферна ја гиштоше. Ситожки новини и нонферна  
литература, Нозме можеше равнотриво ја се  
носи со постојаните во ризичните за поедини  
збиркување. Токму од ренешет одекот ми  
се кини река појмициите во тоа време не се  
лудваа организирани, тучу ситожки. За делу-  
ваа организирани, требаше голем дел од млади-  
ците, а особено Нозме, да дигнат во јеро-  
вните на Скопје или КП, зошто тие беа ед-  
накви ја се борат за демократска слобода и  
социјална правда, а против невојадниот  
режим.

1

Пролетта 1942 година со наредбата на германска  
 капа фран. војска од Битора за Ресет, дивизија  
 југ. војска, која се наоѓаше на Зрвенот-Тованто  
 вкопана. Во тоа време, тоа не им даде никаков  
 отпор на Германците, туку се повлекоа со  
 својни го оружјето и одењата на бојното поле.

Тој директива на партизанската организација на  
 КП на с. Златоци (патриотски секретар Миле Тојков),  
 лидерите од Златоци (меѓу кои беше Нодол и Јосе)  
 добија задача да соберат оружје и муниција од  
 напуштените пројекти на див. југ. војска кој Зр-  
 венот. Кога влегоа германците во Ресет и преко-  
 жна за Охрид, ние се упативме за Зрвен.  
 Внимателно го прејдовме додека Битора-Ресет и  
 ситиновме кој напуштените пројекти (можу). Кога  
 видовме оружјето оставено во траншеите, муни-  
 цијата расфрлена лево и десно, бомбите наор-  
 лети во јолите и ружбата тешка. Сликата  
 беше грозна и жолта. Ние потрговме да собореме  
 оружје и муниција, некој носеше по 2, а некој  
 по 3 пушки, а и муниција во војничките тор-  
 бичи, кои беа расфрлани на положоите. Бидеј-  
 жи не знаевме да ракуваме со бомби, не зедов-  
 ме. Тука се најде и фраме од Златоци кои зе-  
 де еден милион БРНО и го понесе за Златоци.

Тој враќањето за Златоци, бевме приметени  
 од партизанската германска полиција, мно-  
 годоброме привремено да избегаме во шовест  
 на телештер. Тие потгнаа да тукраат по нас  
 меѓутоа ние успеавме да се заклопиме и по-



нивно зоминувало во Ресен, ние успеваме да  
го минеме градоот и со оружјето се враќаме во  
с. Златоград за што го известивме Митко Тодоров.

Во ова оружје младичките од с. Златоград и  
вршеа обука во нивните, а потоа и тогаш кое се  
изведувало кој местоста Груши-пог во рекуните

То известо време во с. Златоград градоотува Гермо-н-  
ска поштра со борна вода. За да ја испита  
ситуацијата во селото, ми се купи со нив го  
носеа Микролита од Ресен како шумок кој зна-  
еше германски. Термотичките прер содржани се-  
лани рекоа дека го колку некој има оружје  
мора да го предаде на власта во Ресен затоа  
во ситуацијата не се врши претрес со релативно  
комитива се од железно поштровено и во колку  
кој нешто ќе се најде оружје, ќе биде строго каз-  
нет.

Оваа законна вода и армисот на тогашното  
руководство на партијата кое беше тропан во  
вооружена борба, при доносот така оружје да ми  
се предаде на германските во Ресен, сепак са-  
се мал број беше задржан

То известо време дугорската војска и полици-  
ја навлегоа во Ресен и востановија оку-  
паторска власт.

Некаде кон крајот на август 1941 година, мла-  
дичките од с. Златоград војска 1920, 1921 и 1922  
годините беа повикани од дугорските власти

во Ресет на регрутација. Ноуме и Јос беа 1921  
годишните. Јос и Ноуме, зошто со срѓаните младунци  
од с. Златари, омигоа во Ресет, ми се пише баш  
во Родојом и се пријави во комисијата. То ко-  
мисијата презеде. Ноуме беше одреден за буг-  
ска артилерија, а Јос за пешадари.

То известна време добивме позиви за срџе во  
војска. Кога видовме во позивите баше дека ќе  
служиме во исти град Пловдив. Ни во сон не  
можевме да помислиме дека во исти град ќе  
служиме војска. Работата беше голема, а седеа  
зборува тоа да се договориме за бегове од буг. војска.

Ноуме беше одреден за во артилерија, а Јос за  
во пешадари. Во позивите пишане во единиците да  
се јавиме на 15.9.1941 година. Во тоа време од  
Ресет за Битола немаше јован превоз и моровме од с. Зла-  
тари до Битола да одиме пешки, а од Битола до Плов-  
див со ВОВ. Во Битола стигнавме поштофно  
на 14 септември. На жел. станица добивме возни  
картици и вечерта зоминровме за Пловдив. Ми се купи  
собојно на 15 септември, стигнавме во Софија и  
тукта имавме мал армо, Јос имав студио во Софи-  
ја па реков да свратиш кој него, бидејќи многу  
годишници не го имав видело. Треткорно са Ноуме-  
та се договоривме кога ќе го пуштиат на гра-  
ска артилерија. Излез, да дојде кој мене во ерми-  
ната, зорачи востановување на врска. Јос ве-  
стов кој стигна тоа неколку саати, а потоа го по-  
добрих-ностовив патот со воз и поштофно  
стигна во единиците. Тому разбојот дека тоа ери-  
ница се вика 9 пешадарски полк.

Во првата половина на октомври 1942. Ноуме дојде во касарната кај мене спрема договореност. Кога ми ја чека тоа е во 3 артиљеријски полк. Разговараме за војничката живот. Ноуме зборуваше за по забрзувањето на обуката, која требаше да трае околу шест месеци, прека да се види да остане на осудство и повеќе да не се враќа во единицата, бидејќи во стратегично може да не бидеме распоредени во некоја единица каде можеше да бидеме употребени во борбата против најтежни движења-партизаните. И јас го прихватив неговото мислење. Неколку дена јас го посетив во Ноумета и тој дојдоше кај мене. Секогаш разговарам ни беме, покрај другото, побрзо да дојдат великежките ренови-празници за да остане на осудство и повеќе да не се враќа во единиците. Еднаш кога Ноуме дојде кај мене во касарната, се поврзовме со еден војник од Билстунда Битолско, не му се секогаш на мнито, но беме ностомасленик. Во негово мислење во близината на касарната, каде зборуваше дека некои војници кои биле на осудство кога се враќале, збурвале дека партизаните во зрелиската класира-Лесковцу го попарнале возот и породи тоа тој косна неколку саати.

Бидејќи Великеж во 1942 година поташе во месец Април, со Ноумета се договоривме да бориме осудство за празнички и заедно да одиме на осудство.

Во втората половина на март Ноуме дојде  
кој мене во посреќата и ми реке дека поборо  
осудство не не знаеме кај ден не го турнале.  
Ишто тоа и јас поборо осудство. Некаде  
кон Крвојат на март 1942 година - беше недела,  
отидов во Косовката кој Ноум. Ти прашов вај-  
нашките од неговата единица каде е Ноуме?  
Тие ми рекоа дека тој пред 2-3 дена отишол  
на осудство. Зрелиот ден собојство отидов  
кој мојот пријателовек и му поборо  
да одом на осудство. Бидејќи се илов  
пријовено од порано, тој ми одбери и ми  
реке да можам да зоминам чинице вегер-  
та. То зоврнувајќи на должината, поткодне-  
то се стенив и квегеричката, се возој  
пловдив, зоминов за Златојри. Зрелиот  
ден кој плодне стенив во Битова. Одма  
го продолжив притри-пемки и вегерта стени-  
нов во Златојри. Зрелиот ден, вероватно  
да беше во позитивот на март, се којровме со  
Ноум кој ми реке дека некога поборина ис-  
порчено и немол време за ми се јови прот  
удевето на осудство. Истовремено Ноуме ми  
реке дека разговарал со секретарот на ООКП  
Милие Богдан и дека тој се сложил за ни  
овозможни привремено да се зоминиме како  
мезалци, а штоа, која ќе се створат  
услови, за одиме во партизански. Повторно



отидовме својата кој Митје Гориќ <sup>за оваа</sup>  
работа - што ни реке да бидеме безбедни, ќе  
ни биде удоволство боровето. Ние му рековме  
но Митје во никој случај нема да се вра-  
тине во буг. војска, да ни се створат ус-  
лови привремено да се зосолвине, а потоа  
да ојине во партизани да се борине  
против францизмот и неговите помошници.

Бидејќи Нозме отиде на сеучиво 2-3 дена  
потоа од мене, требаше да се "наштимува" фи-  
гурата до која Нозме треба да биде во едини-  
цата, да ја толкува ние да шитине од  
Златари за во "единиците" јас требаше да  
поседам змије 2-3 дена на притоа да замислам во  
во еректата. Било како било, Митје Гориќ  
ни однесе на кое место под с. Сопотска ќе  
река човек со која треба да се поврзине,  
а потоа да се работи парти. организација ќе  
се грижи за нас.

Некоде кон 6 април 1942 година соопшето со Нозме  
бевме испратени од нашите семејства, роднини и дру-  
гари и замисловме во нора за с. Сопотско змија од-  
тому требаше да се оди за на Зрвенка и отиука  
по моето писмо за Битола (штогаш немаше ја-  
вено соопшето од Ресен за Битола). Кога отишавме  
на довереното место, многу тешка многу работо  
го познавме со Нозме, туча не прегека вучка,  
не се секогаш кој беме, повеќој ни реке да мрочој  
да се зодржине туча, кој една мулитка над  
селото Сопотска каде ќе сејде туча и ќе не земе.

Во првонај шрок нашата активност дојде, не зеде и не одведе во една плевна, во близината на шумиката. Преку ноќта стивме во плевната, а уште на совајле сидевме во шумиката. Со хрона бевме спобудовани со тој активност. Плука сега бевме зрела, а потоа бевме префрлени преку транзитниот пункт кај Козјак за с. Подмогани - Ресенско (не се секогаш кај човек не префрли за Подмогани). По пристигнувањето во селото Подмогани, бевме превземени со активностите на селото и не сместија во куќата на Тершевски Алексо. Плука се среќаше со Ступовски Илија и зорна бевме околу 10-15 јуни. За тоа време Илија Ступовски ни пишаше марксистичка литература. Потоа Јас зомнаов за с. Токувеник, а Неуме и Илија останаа кај Тершевски Алексо. Во Токувеник бев сместен во куќата на Триповски Мите и плука малку живеа околу 15 јуни, а потоа, по одлука на прв. организација на Токувеник, бев легализиран и бев словен кака „мамок“ кај нашата емигрантски Андриевски Јордан и кај него останаа во првата половина на јуни 1942 год.

Незнам коде ринде Неуме и Илија од Подмогани.

Зури бев во Токувеник, конспиративна организација врска со Триповски Мите и тој се земаше за мојата безбедност. Кон крајот на првата половина на јуни, Мите ми рече дека треба да се префрлам за Подмогани. Ноќта на 14 јуни од с. Токувеник бев префрлен за Белоушквенска Горца, не се секогаш кај ме префрле,



и туча се сретнов со следните другој Милошеви  
 ски Млија, Веселиеви Ночм, Пројкеви Милие,  
 Миевени Млија, Велиеви Тоје. Овтичка Нокшта на  
 14/15 јуни 1942 бевме преобртени преку Групица  
 за Преспа пар Бугорска окупација и Групица  
 бевме сместена ј/и од с. Солотско - Ресен во Корчи-  
јотна. (Не се сеновем кој зовек не преобрти), и тој не  
 поврза со октивистите од с. Солотско. Туча Гру-  
 пича остона до Крочан на јуни 1942 година. За  
 тоа време Групица бевме редовно интервјуирана за  
 ностотите и бевме снабдувана са храна од октив-  
 вистите на с. Солотско. Туча на Групица и  
 се придружи Јосифовски Јосиф кој бевме Кри-  
проширот од италијанските појавивери во с.  
 Чоревдер и Миевени Слове од Кривени кој не  
 сокоше повтарно да се врати во Буг. Врвска и  
 изрази желба да ора во подизот. То поврза ок-  
тивистите од с. Златиор со окт. од Солотско.

Нокшта на 30 јуни Групица зона за Битка  
Пломина - кој местоста Синеролско Клодење коде  
што требоше да се сретне со диполската група  
на млетоци. Но потом за Битка, Групица се  
сретна, на офно през зона како што место Баеналец,  
 со октивистите на с. Златиор (Ноговени Вотне,  
Бројот на Милие Бјитан, Корун и Киро Повел) кои  
и донесоа оружје и храна на Групица.

На закончаното място край Синеролева Кроженге  
се во времето од 1-5 јули, во неколку групи,  
пристигнала и другоритите од Битола и Битолско:  
Божиневски Тецо, Пачевски Тобуро, Лутиевски Петко,  
Негевски Вансел, Пандуровски Риста, Бошковиќи Ламбе,  
Мешулан Виктор и Тим Теср, Истовремено, со групите, при-  
стигнала и другоритите: Стив Нозов, Антеловски Тло-  
до, Белевски Тротојан, Бошковиќи Тротојан, Вустевски  
Киро и Боримовски Миле.

На 6 јули, на свеген нагит, е формиран Пору-  
тизонскиот одред „Земе Труев“ кој местоста Си-  
неролева Кроженге на Тло-Битра и дрелме 17  
портизони кој добиле и илегални оружја. Илегал-  
ното име овдогош на Нозов му го одредил Јоси-  
фовски Јосиф-Торге. Тај му реке на Нозов: „А оде  
Нозов ти беше овдо во своето село та зодержиси  
го тај портизон“ и одтогаш Нозов го зодержа  
портизонот овдогаш.

Тогаш е изаорано ротаварство на одредот  
во состав: Командир Велковски Торе-Коста, негов  
зоменик Весневски Нозов-овдогош, комесор Јосифов-  
ски Јосиф-Торге, негов зоменик Фитровски Илија-  
Тотге, комесор за исхрана Божиневски Тецо-Кого,  
Во составот на одредот беа следниите портизони:  
Соколовски Вусто-Тордо, Тротојевски Миле-  
Фиторејко, Игевски Илија-Цветан, Игевски Слово-Фитово,  
Бошковиќи Ламбе-Јане, Лутиевски Тецо-Молник,  
Мешулан Виктор-Бустрик, Негевски Вансел-Тучек,  
Пачевски Тобуро-Јуноша, Пандуровски Риста-Фит,  
Јовановски Илија-Томе  
и Тесо Тето-Цане.

На свеконоста присуствуваја: Ритив <sup>Кочуков</sup> и  
Башковени Трајко-Тарзон кои се членови на <sup>Т.Ш.М.</sup> <sup>Крстев</sup>  
они Кур-Политик и на Сибир. Шкоба, Белевени <sup>Трпачов</sup>,  
Ангеловени Трајко-Ситров и Едримовени Мило кои се  
на Одбениот Комитет, Мило Гојковени, комитетот  
на ресениот воен шкоба.

Одредот кој Кинероско Кладенге септима го  
14 јули 1942 година. За тоа време одредот изведу-  
ваше военно-политичка обука. Комесарот-Гојке  
одржуваше часови со партизаните-кои пошта-  
нал повеќот и ср. морнаричка литература.  
Сосем мал број партизани беше обучен во јоковоче  
со оружје коко и со воени знаења. Зашто беше ор-  
ганизирала обука во јоковоче со оружјето, ни-  
можеше со пушка и ср. беа изведувани клзани, напад-  
ци и одбрани на подвижните ко. П. Билга. Бидејќи  
Гојке ги познаваше овие работи зомето мисле  
завршено обука во друг војена, тој ја изведу-  
ваше оваа обука во свеконство на зометик  
на командант. То зоврмувањето на обу-  
ката, е извршен иницијатива на <sup>напад</sup> на Уст-  
дармериската етатика која се наоѓаше под на-  
шомот лотор (што беше комитетна за време на Бивша  
Југославија).

Зури одредот се наоѓаше во овај лотор,  
еден ден, кој Кладенгето го лоторот, пука  
дојде политиката на одредот за ја се појме  
вода. Командантот на одредот ошле кој

Клоденгето и разговорахме со Ташка. Во разговорот Ташка на Горета му рекол дека има една мој побестна од буџ. Војска и нешто кое се постоа.

Заради изворот-клоденгето кој се постоаше во непосредна близина на логорот, нешто патти тиска дојдоја луѓе кои ја пасеа оточката како и дрвотри кои сегаа срва. Заради тоа Штовет на средот реши ја го подготви тој логор.

За време на престопати во овој логор одредот редовно беше информирач за состојбата на теренот како и сподобност со крона и др. појави од активностите на с. Златари. Науче, мноштво беше одредено, со придружба, за артување врска како и за земоње на крона од активностите на с. Златари. И комесарот на одредот ката беше на состојбата со партизаните на с. Златари, сепак то земоше со себе Нозметер.

Оштучка одредот се префрли во Топешката корија под с. Топешки-титолско. Нозме овој терен го познаваше многу добро, заедно со комесарот на одредот пронајдоа добро место каде златарува одредот. Во непосредна близина имаше вода за пиење(кување) што беше многу важен елемент, а истото место беше погоден за вадење на бари, основа за провизор од обука.

Условните не ти овозможува да ја одр-  
 жуваме хигиената на зорози тоа што е мно-  
 гу вошки. Се секојом кога ќе запалете отот  
 Комесариот Ѓорге ќе ја слекне кашулама и под  
 отот со претичи ги турките-сукоме вош-  
 ките кои полта во отот, велејќи: „Бре не  
 можам овна бели ја ги истредам.“



Еднаш бев на стрела и през мене на околу  
 20 метра зоста една врозга. Мислејќи дека  
 пушката е закопана, потпишав на врозгата  
 и го потпишав оровот на пушката и таа отар.  
 Една дојдоа кај мене Ѓорге и обзорој и ме тра-  
 шаа што се случи, зашто пушката ја е му  
 го објаснив служојот. Овој служој беше не-  
 мајстент за да се даде тјевата дојом да  
 се тупа во близината Бугарите. То зовуш-  
 војето на тјевата командантот му им  
 објасни на борците за служојот и поров-  
 но имаше шега на мај разут.

Во овој лотар одредит отота го 1 одту-  
 от. За тоа време штабот на одредот, со бу-  
 ците, вршеше турки-портановки за побида  
 на Олимпитката Рилево. Комесариот и неговиот  
 зометик ме зовоа на борците кога ја се од-  
 несудоаат сирета населението, да им ја објас-  
 нуват целта на номата буби и гр., а коман-  
 дантот и неговиот зометик им објаснуваа  
 кои провизи ја ги зотвороат одредените  
 борци ково и постојноста во колму бу-  
 горската војска новледе во селото и гр.

За сето време дури Суредот се постоје во овој логот, тој беше интермуран за настаните и снабдуван со храна од октвистите на с. Сокошко. Деект.

На 1. август 1942 година Штобот на одредот ја запозна бојците со земската за непаѓање на Олимпитоа Ерилево и беше одредена збојно место во служба одредот да биде разреден на групи - тоа беше кој клонетшто на ПЛ. СМ. ва - западно од нод селото. Вегерта, ирер да се стелне, во одредот дојде октвистот од селото Ерилево за да го води одредот. Вегерта во првот мрак од местоста Каке (во нејосередна близина на логотот), преку Голем Комент - по срамот на ПЛ. Бигла, преку Горанеу, во цитрнскиот посови на 2 август одредот Ломе Труев, влезе во с. Срилево и изврши акција: го фрли кметот на олимпитата и му морителти доведе на средсело, патоса ја запали олимпитската орлива и одржа лимит. Јас и Бустрик беаме на сирожна од носова на Бигота (јас бев пушкармитролезу, а Бустрик ми беше <sup>допомошник</sup> ~~допомошник~~). То известо време дојде одговорит кој нос и прома што има ново? Ние му јеравме дека сета засега нема ништо. Одговорит е оетови пушката и го зеде пушкармитролезуот, велелки дека со овој п. митролез неколку руми ке се изредиме носелки го низ селото за да се добие дојот кој селоките дека расплатоме со повеќе пушкармитролези.

И така дигна. И комесором на озредом и пре  
 да позне со митингот, првен им говореше  
 на сепакните река селото е окупирано со не-  
 какви објукци и да не се изложат ниту да  
 излегува од селото <sup>дошито</sup> може да нешто да. Во  
 меѓувреме, кога се одржувале митингот  
 еден антифашистички часеа да побегне од селото  
 и им јави на партизаните во с. Големи река  
 во селото влетоа партизаните кои ги има  
 многу вооружени со т. митинговци и ризица-  
 леци. Со овие митинговци на озредом и комесором,  
 бугорската власит стиска река во нитушто  
 на антифашистичката учествоваа потопен буча на  
 партизани кои се јавоа вооружени, а ние  
 доведе 17 партизани и само со еден бугорски  
 ралеф-фронтари-стор. Зашто бугорската веј-  
 сна не се оемели да одна влезе во селото,  
 паку <sup>тоа</sup> тоа <sup>тоа</sup> стори то нешто зоминување  
 потпоштето.

На митингот зборуваа комесоромите и  
 комесором на озредом, а потоа нештоа ве-  
 сера. Со оваа окупија беше сарегена намерса-  
 та на бугорската окупија да на ова место-  
 рично место го проведат Шиндла кога  
 бугорски празник.

То окупијата 2/3 Авдоси озредом преку  
 слипеваката пл. Слива, Куижевските мивејте,  
~~Богојето~~ Богојето ритина кој Грзи Рид и тунка  
 остона преку ренга-коде одмораште. Ми се тунка,

Тучка дојде Волел Тучковец кај и требаше да  
го поврзе одредот со оккупационите на Јох-  
Ковец. Вечерта 3/4 обичен одредот ишла од  
Грнзи Рид, идува месноста Точките и Нокла  
отидна во близината на с. Јохковец каде беше  
превекот, на орто-штер договореното место, од  
Милон и Паше Сулов. Нокла го премина патот  
Ресен-Охрид над селото Јохковец и профол-  
ни во насока на с. Болно. На договореното  
место одредот беше превекот од оккупаци-  
оните на с. Болно каде одредот зораторе  
ми се глуми, с/з од селото во Болноста и покрај

На 2 обичен вечерта дугорској војска од  
Ресенската гарнизон отиде на с. Златице  
и го промина шумојот Миле Тајман, кај мојот  
појазоните од Рмирево да се префрлат на  
друга страна? Тој им рекол дека најверојатно ре-  
шење ќе се префрлат кај Голем Комен на Злати-  
цата јел на пл. Билта. Меѓутоа тоа беше војна,  
зошто тој знаеше дека одредот ќе се префрли од  
кај Слива Пложина. Потоа дугорската војска  
така беше одредот на Голем Комен.

Од 4-14 обичен одредот се одмораше и се  
подготвуваше за нова акција во Болноста  
и покрај. Една вечер, цела ноќ постојаше сон, со  
обзират сè повеќе одредот да ги сагетоме ок-  
купационите од с. Болно кои и требаше да ги  
донесат храна и да не информираат за си-  
туацијата на теренот. Тоа беше во близината

на селото го ерет прет. Ноа Тековме чека, меѓутоа не дојде никој, веројатно се учинило од дождот. За среќа во близината имаше една аџија под која се заолотавме па тоа го некаде чекавме да не се покренеме.

За цело време дури одредот се постојно во болничката болница, одредот беше истројмиран за ностарките на теренот Кека и скривеност са крока и др. пошребил од активностите на с. болно.


Некаде кон 12 октомври 1942 година командантот на Одредот замисла за Белица па ризикува од Белицката парти. одлучи да му ја зароди формирова на гета. За командир на Одредот беше поставен неговото земеник Овзорот. Во тоа време во Одредот дојде нов партизан Војник Леа-Словенец кој побегнал од италијанската војска. Но по дојдањето се разбеле и не беше во состојба да го прати одредот па останав во зданието коде постојо беше фронт од бугорската позиција и беше стрелат.

Штабот на Одредот изврши анализе на својата прва успешна акција во Смилево и нафрви плат за една акција. Првата варијанта беше да се изврши нова акција во Тресте, но во меѓувреме одредот доби обавестување дека прометките и Куршевските партизани се постоле во магне тешка положба, па нив придала голема потеря на бугорска

војска и дека постои опасност да дојдат утисци  
 тежи. Заради ова требаше да се изврши селективна  
 партизанска акција која ќе го сврти вниманието  
 на себе. Изборот падна да се најдотне фронтни  
 Нема и партизанската активност во с. Кожаки-  
 Битолско.

Летта на 14 август 1942 година коментира  
 тој на одредот - одредот им ја соопшти  
 партизанската на борбата и на 14/15 август  
 со помош на партизански одредот и партизаните  
 селата Избишта и Јанковец, Солотско и Злати-  
 ри, се префрли на партизанската страна на ПЛ.  
 Битка на 15 август стигна на с. Золотско-  
 Битолско и се спроведо во партизанската на сел-  
 то. Пучка на одредот му се приклучија ново-  
 соформираните партизани од Битката Георгиевски  
 Стрелци и Партизаните Млад-Ратари.

Од 15-18 август Штабот на одредот, заед-  
 но со Фронт Нема и со Комитетот на партизан-  
 ски фронт, вршеа военно-политички подготовки  
 на партизаните на Кожаки. Училиштето од с. Говешто  
 Стрелци во Штабот на одредот формираше Фронт  
 во која беа партизаните објектите за партизан-  
 ски фронт, партизанската активност, партизанската бри-  
 гадна и партизаните. Тој организиранија на ок-  
 тивностите од Говешто и Золотско, тие веројат-  
 дека партизаните, која се организирала партизаните, била  
 на партизаните партизаните партизаните и парти-  
 заните, на 18 август на партизаните за партизан-  
 зорници во Кожаки за што не знаат партизаните.



Врз основа на оваа слица извршен е ревизорски преглед на одредбата за ноланд. Одлучено беше ноландот да се изврши 18/19 август 1942 година во 24-е часови. Во акцијата учествуваа и наши р-ктивни сили од околните села кои треба да ги пресекат телеграфските жици со батерија и да го обезбедат патот. Командирот на одредот - овгозиот со Стив Ноланд ги заповиса борбата со планот за ноланд. Одредени беа три ударни групи за ноланд: првата ударна група требаше да ноланде на вјската и околните одговори беше Стив Ноланд; Втората ударна група требаше да ноланде на дугорската пол. станица - вјата на групата беше овгозиот и третата ударна група требаше да ноланде на поголемите - вјата на групата беше божновски Тучо - Мого. По акцијата зборното место беше кој селото вјата во ноланд.

Ударната група која ја предводе овгозиот, во која беа и јосе, беше вооружена со пиштоли и бомби (повеќето од групата), а мал број беа вооружени со пушки. Ноланде и јосе и Илиевски Слове беа во дугорската <sup>војна</sup> униформа. Планот беше следен: Кога ударната група ќе излезе на патот батерија - Ресен, ние тројцата (Ноланде, јосе и Слове), требаше да се движиме по патот во насока кон полигонската станица која беше близу до патот. Кога ќе се придлижеме до станицата преку станицата требаше да му се придлижеме како дугорски војници

Кои одат на осудување. Во тој момент ние требаше да му се пофрлиме на стотничкиот, да не му родеме можност да вика и да го разоружаме, а пошто целата црвена група, септоплатниот ред кои се рвале, беше неспособна по ное, да влезе во стотничкиот, да го земе оружјето и живи да ги фрлат и да го режатите бомбардираци. Ако дојдеше до борба, во колку ќе дидевме забележане, требаше да ги убиеме редите бомбите и оружјето, меѓутоа не исподна тоа зашто нашите активисти преврвеме ги пресиле телефонските жици и ретуркити телефонските осетил дека нешто ќе се случи и поровно тој му сигнализира на стотничкиот, тоа да која ние се фотеливме до стотничкиот бевме прегледали со оток аутими и и. Вировази од стотничкиот, према тоа изнеодрвоста несеба па и окупира во целост, дидејќи и кој групите црвени групи испрата се случи. Иако окупира војнички не успеа, меѓутоа имаше прилично голем сров кој населението на овуј крај па и помироко.

Одредит по групи се повлего на законното место кој селото Вера-Биталско и золотори во Кокија.

Земта околу плодне во позорит <sup>активност</sup> дојде од с. Вера и на партизаните им ронесе суденици и фр. Хрота. Рогено му беше <sup>1</sup>везерта <sup>2</sup>да ронесе хрота на Стреку реката Шемница, во близината кој една елика а пошто нојта да го вади одредит кои селото Лопотница за извршувате на една окупира.



Командантот-овзорот многу водеше за безбедноста на одредот па во таа срсела ги обиколуваше странојските места и селата на странојските. Квечерната на 19 август јас требаше да одом на страноја да го заменам Тесо Петоцане. Тогаш дојде саране и овзорот. Кога дојдовме на странојското место, ја видовме остовена тучка, а Тесо Песо го нема. Го победовме лево и десно во шумата и со тивко пофвикнување, Ниској не се јовува. Овзорот понатаму ја река црне дезертна. Зирари ова, тој превземе мерки на поголема безбедност, директно беше можено туча да биде сработен од душојската полиција и да го провери лотојот на одредот.

На 19 август поплоднето командантот-овзорот ги зомозна борците со зодарата и провезом на двмнење на одредот и по погодот ја проколат, одредот тргна од Шерската возија, преку Ливотелно ситија кој рмаша Шелница. Кога одредот ршмаша кој р. Шелница, беше истропена поитрола на зоташа нотио место со нашом октивност црне. Зотворет знак беше три патти гучоње со комен. Поитролата, кога ситија на зотав. место, јаде зотворет знак, мету тоа не се јове Ниској. Поитса таа се врати и за таа го извести Стив и Овзорот. Овзорот реши да ја продолжи својата мезирута и без вериг. Кога се содра и погна ја ја минува реката, вуз Овзорот се сруши силет отон од куршуми, отворен и нагекон од ду. Вејска и полиција <sup>на Засада</sup>

Нојта беше верра и месекитиоа светеше, се гинеше како да беше реке. Браќоње назов беше неможна дејјки бугорката засега можеше профикосна да гоа по нас. Моровме ја одиме лево по реката (некои групи тоа омигоа) коде ншто и малче ситни вуде за да се заклопиме од дометот на заседата. Ношата група: Стив, овзорот, јос и некои групи, ја имовме митарто Шемница и моровме ја одиме ва шра вецот на заседата за да ја избегне светлоста на месекитиоа и со тоа да ја избегне ефикасноста на буг. Засега и во близината беше јазот од кој<sup>лу</sup> се воеа културите и наоду по несе ток пооду ја преминовме реката, а потоа и потоа и заминовме за пл. Бигла. Овзорот на одредот ~~и~~ одредите две зборни места, за да во слугај биде јасноста на групите. Едното беше северно од месноста Голеком на пл. Бигла, а второто кој месноста Мокмине кој северноста - северно од с. Златога.

Одредот имаше голема среќа, беше лесно јонет Пецо Божиковски-Ного. Жртва немовме. Штој по групи се повлече кон пл. Бигла.

Една група земна за Бигла: Божиковски Пецо, Негевски Вонил-Тхеле, Бошковски Ломбе и Шодолано Мардо-Ситро. Комесарот на одредот Гоце и Миевски Илија-Цвекот земнаа во с. Покрачки Заседата. Заменитот на комесарот со уште 5 партизани заминаа кон с. Златога, преку месноста Плашката се префрли во Болнаската Платина. Нашата група во састав: Стив Неумов, овзорот, јос, Падаровски Ристов-Вей, Мелуран Вилкоу-Бучини и Луковски Пецо-м.



преку М. Ђига стигне на законско место  
Молитвине.

На 20 август 1942 год. <sup>вечерта</sup> Обворајот, во присуство  
де, стигне во с. Златојуги, воспостави врска со на-  
шите октливисти и донесе крота за групата.  
Обворајот беше интервјуиран од окт. на с. Златојуги преку  
групата на Смировеви Илија воспоставила врска со  
октливистите на с. Златојуги и Золаноло. Во гру-  
пата беа уште и: Пројезеви Мита Стојчево, Или-  
еви Слове-Стево, Јованови Илија, Попови  
Товро-Јуноша и Георгиеви Стрешо. Групата  
ден вечерта помина група преку местоста  
Пламште, помеѓу Јанковец и Избиште, и сабојлето  
стигна во болската планина и Золотојуги во близината  
на с. Болно. Вечерта се поврзо со нештите октлив-  
сти од делото кој ја поврзоа со групата на Сми-  
ровеви Илија која се наоѓа во местоста Ша-  
мојница.

Кон Кротојот на август луѓа пристигна комеса-  
риот на одредот Горче и Стево Илија-Звешт со  
нови партизани: Глобовски Ристко, Куеанови Коста,  
Милов Круше, Ноданови Јордан од с. Пормојуги и Ми-  
лишови Круше од с. Грзори-Ресетско вооружени  
со пушки и бомби.

По акцијата на Каманџи и неучешко на ду-  
горската полиција и војска, од заседа, ра со  
уничитиот одредот, име превзедо широки про-  
страни окци со цел да ја разбидат Порта-  
ската организација и сите поштежидли еми

на НОА. Во таа смисла превзема мережни ак-  
 ции на рибарства на наши активисти од Битола  
 и Охридско кои се организирани и во Треска.  
 Активистите два претпоставки во зотворител.  
 То презематите репресивни мерки, дугорочна  
 полиција уште ја тропираше логорот каде  
 што се наоѓа Одредот (кој местоста Штовоци-  
 ца - болна - пензионера планка. Во текот на  
 дејта на 11 септември 1942 година Штабот на  
 Одредот беше обвештен од политиската орга-  
 низација дека Одредот е отпушен од дугорочна-  
 та полиција и војска и Одредот треба да  
 да го потпушти логорот. Прекој овие известии на  
 ова известување, Командантот на Одредот - об-  
 зорот по консултација со Риб и Штовоци, од-  
 ма превзема мерки за потпуштење на логорот и  
 преформување во насока на ТЛ. Битола. Уште ре-  
 та Одредот го потпушти логорот и зомна во  
 насока на местоста Врбница - болна. Плука  
 Одредот привремено зотвори. За таа време Ко-  
 мандантот - обзорот, Млија Глишовски, Слово  
 Млиевски и Јос, отпушен во контрола со цел  
 да го извидат теренот за преформување на  
 Одредот преку логот Риб - Охрид. Прекој  
 известувањето горе на српски - отпушен се зотвори  
 логот, обзорот со рибарскиот логот во  
 насока на логот и зотвора дугорочна војска  
 - во комони, која постојувала зотвора. Бидејќи  
 Млија Глишовски го поздравил тај терен, тај  
 прилиште дека дугорочната војска не постои.

вила заседа во близината на селото Чабреште  
кој ворежицата, мислејќи дека тучка нема да  
поиме одредит



Вечерта 11/12 септември, во првиот локот,  
одредит, на село со својот командант, ер  
мина притој на тоа место без да биде оти-  
криен со Бугарска војска, а потоа се  
стесни во Кривенската козија кој месно-  
ста Курјок. Стив Нодов не дојде со одредит,  
тучка остана во с. Бомно со Мите Ботоевски,  
односно во близина на селото во козијата.

Утредента на 12 септември слушковме дол-  
горечие на којот се стрела на Бугар-  
ската одвојуја, мислејќи дека тучка е  
одредит. Меѓутоа и свој обид на Бугарскиот  
окупирајќи ја го уништи одредит, сепак  
не успеа.

Меѓутоа со тоа беше примена вестта дека  
Стив Нодов и Мите Ботоевски во неволноста  
бегна со Бугарската војска. На сите нас, а особено  
на одредит, му парна многу моќа, белејќи:  
„Зошто не дојде Стив и Мите со нас, ја дојдеа  
со одредит немале ја пронајти“.

Тучка одредит остана до 15 септември,  
а потоа заминува за местоста Грнци Рид и  
се стесни на северната страна на Нивјето  
Болничкој, помеѓу селото Кривени и Златожи-  
Рисенско. Предаше да се дојде тоа место за  
потоа да се одредит кое ја биде неисклучително  
за стока, да има вода за пиење и кувале и

да е добро за водене на борба т.е. одетопување и про-  
дв од обука.

По приклучувањето на одредој кој Нивјето ботни  
ној, одговорит со придржува приклучајт, кои изви-  
дување на теренот зорори издој на логот. Ова  
траеше неколку дати, зашто не беше лесно да се  
нојде токов логот кои ќе ги зоровани сите ус-  
лови. Меѓутоа удобноста на командиротот вурот  
проф. Професор е логот северно од Нивјето ботни  
ној, околу логотот многу бучања бучања  
шума физ која тежок беше приклучој за ситата  
та и на луѓе. Теренот беше приклучој стрмен, а во  
непогодната близина имаше вора за племе и логот-  
вене. Во случај на дојба и одлучење на одредој  
имаше неколку варијанти за провот од обука.

По одсечењето на доминантните окливици и устре-  
сивните мерки што ги спроведување буч. полиција  
и војска кој носеленето предизвика аитров и са-  
разност за дуло којво еодовојта со партиза-  
ните. Носилојта многу тежки режови за одре-  
дојт. Тој остота без вурти, без крока, без ин-  
формацији за состојбата на теренот. Коман-  
дантот-одговорит одржа состанок со бучи-  
те на кои им ја образложи состојбата си-  
туација во која се нојде одредој. Тој на бучи-  
ците им реке река да го бучат моралот ди-  
дејќи во с. Злојотри има нови симболизер  
та и семејството на партизаните од селото,  
Сигурен сум река ќе им помогне на одре-  
дојт со крока и информирање, а од друга



страна во непосредна близина на која има  
посадено помлади, па не можеме веднаш колтири.  
Обикновено на овој начин и третира се  
еден или два.

Бидејќи ние златојачите (Нозме, Мити и јос), су-  
мно го познаваме теренот, сега теренот постои  
нае, а во прв ред на командантот овој за  
отфрлање на нови луѓе од златојачи кои ќе би-  
дат стемни да соработуваат со партизаните  
ше, да ги помогат со храна и да ги инфор-  
мираат за состојбите на теренот. Од друга  
страна ние ги познаваме селаните кој кога ги-  
ше, што се вели. Првпат го појдовме Ангеловски  
Понде-Пондуле кој месноста јазме каде ги  
поси воровите. Нозме му зборуваме за целта на  
нашата борба - зошто се бориме, во таа борба  
треба треба да се вклучат сите политички  
потрпатки и т.н. Тоа праша овој го пра-  
ша да ли приквата да ги помогат политички-  
ните со храна и други потреби? То моту  
размислувае пој рече: „Новиштина сега  
е меѓу темна ситуацијата, меѓутоа прикватам  
и ќе ја помогам, па ако се биде, нека се биде,  
храната што ја имаме за себе ни ја даде. Неко-  
му пак зоклучуваме са него соработува на  
кои да се даде храна и не информираат за сви-  
жетите на буџ. вајана и какви мерки ние преземем

По неколку дена испомога го најдобивме и со  
недоковани Никола-мојстурчињето како го најдовме на  
иста со вововиште кај Белизгу-бизу до с. Златица  
Томиса на исти кај розовозовме со овзоран фиско  
Бока кај Зверно агење со брото на овзоран-Пон-  
де. Бидејќи селото Златица беше опкружено од  
дугорска војска стојо месец дена, што беше од  
сепрото ја се извлегоа поголеми количини на хрота  
освет околку колку им беше потребно на тие  
што агеа во селото на мата на ситоста,  
Земно ситоста брзо контира на сите, а од  
друга страна преку нокта беше забрзано изле-  
гување во селото. Затоа овие новонаформирани  
дружби, својата хрота им ја дова на подлин-  
зоните. Региси, споро, сепрден <sup>по некај од</sup> ет овие окливици  
одржавме брзо и брзо информираме за состојбата  
во с. Златица.

Во неосредната близина на поторо и може по-  
содено комити, меѓутоа овзоран и комесоран  
Борге, многу водеа розан за конспирацијата.  
Овзоран им рече на партизаните ја не можат  
комити од неосредната близина на поторои зем-  
но можеме да бидеме откриени, па им порече  
на другите кои агеа на комити, ја одри по-  
долку (околу 5 км) ја можат одити. Илвме ер-  
шенење земјоносност од речење во кое водеме ком-  
ити и водеа ги додеме. Лебот што го добиваме  
од нашите симпатизери-окливици, комитиот  
на сите порекоче му го рече. Меѓутоа илв  
количини не беа доволни за нехрота на партизаните,



али тој недостаток нешто се ублажуваше со водените комбинуи.

Проблем предстојуваше кајот од основ. Овој проблем го решивме со тоа што отпочи го полевно со многу спроби и суви трески кои не пуштаа кај шупка пламен, а и во текот на војевито на комбинуите не смеовме во отпочи да отовуваме редени трески.

Благодојение на нашата комбинуи живност во село позлед, одредит во овој логот трестојуваше околу 36 рена (од 15 септември до 21 октомври 1942 година) и не беше отпочи од дугосрпната полиција и војска.

Споко секојдневно наша патрела куштојеше околу логот - во неопередна близина со цел да се види да ли има рвинење на дугосрпна војска, зошто во колпи некои од населението им кажеме на дугосрпната полиција дека некоје видел нешто поквек, дугосрпната војска ведној беше упочена на тоа место за да изврши трештаре.

Еднош од нашата логот заведевме некој разговар северно од логот. Обсочот се кажи на една бука и од рвонерот гледотки, зошера една колпна дугосрпна војска која оди од араветот на местоста Биволена Рена код Широва Тривоца. То неколку рена розневме од нашите октивисити дека некој обгар од с. Крувени Ресен.

им ренел на дуг. полиција дека видел некој нешто поквек на српот на Широва Тривоца та заради тоа дила исаротена дуг. војска току.

Еден ден обгорот, Мити Трајковски, Товро  
Тановски и јас, отидовме во патрола заради изви-  
дување на теренот. Кога стигнавме кој местоста  
присојца на минералните ливаѓе; северно од с.  
Златари, обгорот со своједни погледи во на-  
сопа на селото, кога дојдеа две колони на  
душојка војска кои се свилжот, едната во  
насопа од местоста јосиге кон Белогор, а  
втора од насопа Белогор кон Глинодол. Об-  
горот констатира дека сите колони се свилжа  
во насопа на пошириот логот, постои можност  
дека одредот е проволан-отпуен. Патролата се  
врати во одредот и за тоа ги запозна борци  
обгорот. Борците се припремаа за ружки, меѓутоа  
подна наредба од командантот борците одма  
да ги поседнаат одредот преродените позиции  
решети, во кои дојде до борба, јаму се сфа-  
тливоа на петриотелот, а потоа ја се ре-  
ситува према настаниотна конзетна ситуација  
по извесно време командантот обгорот ме ис-  
прати мене и Глинодол за ја ја разгледаме - из-  
видиле ситуацијата непосредно во логот.  
Кога стигнавме во близината на патот кој води  
од Нивјето баниној за Кучиндол, забележавме  
тројце на патот. Одма забележавме и посто-  
ното поблудуваме, и од провизот на Кучиндол  
по патот кон Нивјето баниној се свилжи една  
одделе на бугарска војска со пушките во  
роуце. По Нивјето забележавме патролата се  
врати во одредот и го известиле командантот



За новостопанската ситуација, борбата се наоѓа на своите позиции, сепак за да ја иткеше се до 16 ноември, меѓутоа до дажба не дојде. И овајпат бугарската војска не успеа да го пронајде одредот. Другиот дел од нашите оптимисти од с. Мотурци дознавме дека бугарската војска заминува во селото по којто се интересира за местоста Трапизид - каде во непосредна близина се наоѓае логорот на одредот.

Кон средината на октомври 1942 година, комесорот Борзе, заради болест, беше испратен на отпоставка во с. Курдиново - треска. Замената комесор ја вршеше Илија Радичевиќ - Понде.

Иако одредот се наоѓа во постојана тежина постоја, морално-политичката состојба кој борбата беше на високо ниво. Кон средината на октомври Штобот на одредот со целен состав на одредот ја разгледа новостопанската ситуација одредот ја излезе од оптимизмот, да види и населението, а и бугарската актуалност дека одредот не е распуштан на зрети, тука да е кампомент. На следното беше одлучено да се влезе во с. Сопотско - Ресен, да се организират и да се снабде одредот со храна.

На 21 октомври <sup>вечерта одредот</sup> изврши риваж од логорот преку подолжето, затворен дел, на пл. Бигла и соодветно на 22 октомври стигна во непосредна близина на селото Сопотско. Зајакната команда на од-

родит изврши посету (задача на борбата); кои и Које  
ке ситрајори, кои ќе влезе во селото и и.т.д.

На 22 октомври 1942 година преземната  
одредба влезе во с. Сопотско, одрже митинг и  
се споде со хрота, метушта не беше револу  
внимателен така да беше изнегоден од бугор  
ската војска која дурно го контролираше територи  
на Горна Треска. Во борбата со бугорската војска  
во селото зогина борбата Георгиевски Сиверјо од  
Битола, три повлекувањето од селото одредба  
се поделени во неколку групи: една зогина зо с.  
Курбиново-Треста-Мезови Млија, Курбиновски Кошта  
и Мешурон Виктор Које се појдвја со Камејорити на  
одредба; Втората група се префрли во местост Курјок-  
Кривенско-Ситровски Млија, Зилитровски Курје-Млија  
Лутовски Пецо-Молган, Јовановски Млија-Звездица,  
Које оштонаде го 27 октомври, а потоа се префрлиле  
во с. Тармогани-Ресенско; Трета група се префрли на  
М. Бизла кој местоста Фливе, Које што беше зо  
казано зборното место - Командантот - Обзоро-и, Же  
Тројгевски Мите, Ноумовски Јордан, Поповски Тобро,  
Породовски Ристо, Миевски Флаве и Тробојки Трети  
Другите групи не го познаваа териториј кој зогиното  
зборно место, па, изгледа, зогини и не дојдоа на тоа  
место.

Бидејќи под бугорска окупација одредба  
неможе никакви услови да сејствуба командан  
тно и во текоит на зимата, изгледа, беше реше  
но партизаните во текоит на зимската територија



да се засолнат кој наши октливисти, прифатени и на други места, а најверојатно повторно да се одржани и комитетно да дејствуваме. Во тоа смисла во текот на 8 ноември 1942 година - Поповски Тавро и Погодоевски Ристо-Вел заминаа за Битола, постојно созвеме рена и се приклучиле на Кетката Јане Соколовски. Нумеровски Јордан-Колге, Миевски Слово-Ристево и Поговски Ристо беа прифатени за с. Погодоевски Ресенско. Овзорој ги одврва да во колку има услови за дејствување на одредот во Долна Треста, да биде обавестен, за тому да се прифатиме. На просторот Погодоевски, Тужкоји, Курбиново се содржа 14 партизани. Најверојатно биле услови за целосна дејствување на одредот (на тоа група), на тоа не дојде зорачи дејството осигување - Поговски Ристево подна зотвор-дезертира, Курбиновски Коста зотина, Миевски Слово зотина за с. Курбени, а Јовановски Ирија и Лутовски Пецо-зотина за с. Флејге-Земурисорско, но то им било јасно да востановој вреќа со нашите октливисти (ПК) од Битола и да се јават, меѓутоа Којзна од кој тропани тиме востаново не се јавиле

Тужкоја: командирот овзорој, Соколовски Ристе-Јордан и Пројгевски Миле-Ристејко околу месец рена се наголе на тропачето на ТЛ Битола до с. Тужкоји. За тоа време тоа стано беше во вреќа со нашите нови октливисти. Покрај тоа Нозме одовуваме разговор и со други партизани, кои беа неопределени, целта на НОБ. За тоа време

свршити у вавме и во с. Златиори најпоштинче семејство  
од кои земовме хрона и одлека.

Предоше да се проври план, до колку останохме  
на овај терен и преку зимата, коде да се сместиме  
и да ја претуркаме зимата, бидејќи ностанојќи  
лозна регови и повеќе не можеше да се стие по  
ведро небо. Отгороти предложити да се поитрови на не-  
кое погорно место земунцига на од која незобележно  
но да може, повремено да се ори во Златиори за земони  
на хрона и одлека. Во таа смисла неколку рега го  
извидувовме теренот коде боровме место за земун-  
цига. Понеколкудневното разгледување на теренот,  
беше пронајдено тоа место. Тоа беше кој месноста  
Горни Веселкојоц на западната страна на ПМ. Билка,  
во близината (4-5 км) од с. Златиори - северностаго од  
селото. Во непосредна близина на селото се наоѓаше ре-  
гента Топена Река. По неа можеше да се оди од с. Злати-  
ори до непосредната близина на местото прервидена за  
земунцига без да се остовот протн и во случај да  
поднесме снег. Разуновме река до колку не ќе има  
услови одредити да дејствува во 2. Престта, тука  
да ја поминеме зимата.

За провање на земунцигата-зосолнително бе  
потребно: река, лочама и казма кои ги земовме  
кој тоштоко на рвсороит. Ние тројцата ја копово  
земунцигата и тоа преку ден, бидејќи местото бе  
токово коде што што беше приступно за  
луге, а камои за стока. Површноста на земун-  
цигата, од прилика, беше 3-4 м<sup>2</sup>. Земјата беше



Норвелена најчест лево и десно од земунизата  
и врз неа беа норвелени лисје од подметнатите  
дупки, зорари земоскирове. Одложје тоа беше  
одложена со буреви дрва. Обложот норлови  
ошок и комит. Квалиоричувет не би можел  
да норлови токов ошок. Во неа можеше да  
се кува. На 2-3 метра од земунизата имаше  
една јома во која имаше воја за кубове и за  
тешче. За ошече, на дрвота кои беа одложени  
којо една вреќа крвешти, поставивме пошот  
и на пошодот ошечевме. Дече не смеевме да  
ложиме ошот, бидејќи од пошот можеше да  
бидеме откриени, трешевме вршевме преку норвота.  
Бидејќи плановме зимата да ја поливеме  
во земунизата, тоа се кувоше во голема  
можност. Едино, преј да земинеме за долна  
преста, во неа дојде тоакошто на ноуле и  
дрвотот пошде, ни се зими и дрвотот на Рита-  
рејка-Боше. Околу 25 рена ошечевме во  
земунизата, преку рената штевме далеку од  
земунизата и разговоревме во ошечивостите, а  
ноке ошечевме во неа.

Кога Бугорскот ошечот не успеа војнички  
да ги уништи партизаните, тој се повлеко со  
политички средства, ибобури пробошот кој  
носеленето и поровно и кој пошече семејство  
дека во колку се преродете нека да на фрл  
ни "влокно" од ервота. На овие пошери "Насед-  
наа" и ноши добру-камерни луѓи на и родничите.

Токма еден ден се среќнавме со братот на Милин  
Пројисевски-Сторејќо кој месноста Куќингдол. Во  
разговор со него тој ни рече дека не е лошо да  
се предореме, зошто бугорскиот партизански река  
нема ништо да ви појдоват. Овгорачи, молчу  
нервозно, му рече: „А оје Гоше немај да бидеш  
наивен, во колку се предореме десетката не н  
џице“. Тогаш Гоше се паркосемена и рече дека  
вие знаете како е партида. Ни го рече лебети  
што го носеше за себе и си зомина.

Од друга страна ни да зорачувати состојба  
зи од луѓе кои му да поклопати на бугор-  
ската партизанска (Шинка), со кои требаше, дојде  
да се разговора за соработка со партизаните  
ние бевме многу претпазливи и не дозволивме  
да дојдеме-влеземе во „штабна“. И овие обиди  
на бугорската партизанска вистина без успех.

Кон втората половина на декември 1942 година, пре-  
ку партизанската организација, овгорачи доби писмо  
од зом. на комсомоц Милија Ринковски дека е постиг-  
ната согласност со албанското раководство за де-  
ствување на одредот во македонските села околу  
Албанија и да треба студијата веднаш да се дојде во  
е. Партизански.

На 25 декември Квезеранката кој земничката  
дојде таткото и братот на Овгорачи и братот на Ста-  
рејќо кои донесоа храна. Ти зорачувме со на-  
шето зоминство за Золна партида и повеќе не  
да бидеме на овој терен.



На 26 декември 1942 дејта побегне снос и  
цела пресега беше погубен. Група од  
дети пошла од пл. Биспа, преку Топиште, по ми-  
на црката помеѓу Јанковец и Избичиште, по селото  
Болно и Ева, ја мина границата и соопшето на  
27 декември стигна во с. Покрвентик, се поврза со Про-  
повски Мите и дејта пресега во неговата плевна,  
а вечерта се сретна со групата на Глигорови Ми-  
ја во пештерата над селото. Истата ден вечерта  
две групи, предводени од Мите Проповски - зек  
на Феонкиној Комитет, зоминна за с. Ковско-  
Ресенско, и тука стигна по паток на 28 декември  
и се сместија во најубавата гробишта којашто  
над селото. Дејта се поврзавне со окливиците  
од селото кои го скриваа одредот со крота.

Во с. Ковско одредот остана до јуни на  
1942 година. За тоа време штабот и борците раз-  
вија многу интензивно политичко-политичка окливи-  
ност и како резултат на таа окливиност беше  
формиран Новодредоборителен одбор - ЦРВ во Маке-  
донија кој се грижеше за скривањето на одре-  
дот „Зоме Груев“ со сите потреби и потребите на  
жителите на селото.

Нокта на 31 декември 1942 година одредот „Зоме  
Груев“ од Ковско, ~~но~~ со група се префрли преку Еве-  
рајто и стигна во македонското село Тловогори и  
тука ја пребегна Новата 1943 година.

На 3 јануари одредот предвојен од Димитров-  
ски Круме-миќо, преку селото Бучиште зомина за  
с. Трагон-Албонија. Тука на одредот му се приклучи

Комесорот Ѓорѓе кој работела од Колеа. Вдоговорно  
беше 10 партизани и тоа: Веслевски Неум-овгојот -  
командант на одредот; Јосифовски Јосиф-Ѓорѓе, комесор  
на одредот, негов зоменик Фановски Илија-Ѓорѓе,  
Соколовски Вучко-Јордан, Трајковски Мите-Стефане,  
Милевски Слово-Стево, Шимировски Вучко-Мико,  
Нодровски Јордан-Колге, Мешурот Викитор-Бучешиќ  
и Цевски Илија-Ѓвешко.

Во селото Ѓрозан одредот останал неколку де-  
на и беше сместен во куќата на Лефтиќ, командант  
на местната воена единица во селото. Многу добро  
беше прифатен. Тука се проследиле и добро се излив-  
ле и похотиле. Тогаш одредот, зомина во маке-  
донските села каде дејствувале до средината  
на февруари 1943 година (Леска, Ѓероје, Ѓустешу, Шу-  
лин, Ѓрозан и др. Но овој простор одредот разви  
голема политичка активност меѓу населението.  
Држани се митинзи и вршена е популаризација на  
НОД и партизанската борба против окупаторот  
и државните проговорници. Во селото Ѓустешу го-  
лема количина на беганка, савршена од беговните, и  
беше поделена на селаните. Од друга страна од-  
носот на раководството на митодот и <sup>на</sup> партизаните  
кој беше многу пореклетен од страна на населението на овој  
крај, придонесе да не стекнеме такъв целосен, да  
селаните се потпреведоа во тоа кој побрзо пар-  
тизаните ќе ги пријат во неговата куќа на стипче  
и одредовите. Како резултат на сета ова ат-  
мосфера во партизанските редови дојдоа  
луче од овој крај.

Може да се рече дека овој рејон е тесно  
вуваче слободна територија низ која се движат  
и тесно слободно се движат во секоја време



За цело време дури одредој се поготво  
на овој рејон, немовме суков со непријател-  
ски сили. Ова зборува за приврзанооста на овие  
лице кон НОБ и кон македонските партизани.

Командантите и комесарите со својот колек-  
тив одное кон населението, беа многу цврсти  
со когајот на овој рејон.

Кон когајот на јануари 1943 година одредој со  
пушка се префрли во македонското село Нивичици -  
под Брча каде одржа митинг и се снабде со храна.  
Од селото на одредој лу се придржува еден партизан  
Потоа одредој со пушка се врати во својата база  
с. Коњско-Ресанско

Во првата половина на февруари 1943 год во придр-  
жба на Крушовици Мити, во Коњско дојдојува Велков-  
ски Тоше-Коста и Беловски Пројан Тоше каде се  
поврзаа со Штабот на одредој каде војва разго-  
вој за префрлување на селото Јоне Сондомери,  
на тој терен и за реорганизација на одредој  
„Золме Брзеви“ Потоа тие се вратија за Белица.

Некаде кон 20 февруари цел од селото Јоне Сон-  
домери, префрлет од Тоше Велковски, Бело Буче, Бради-  
новски Тошо, Шодоровски Риста, Зерлевики Тоше и  
Лаво, стигнаа во с. Коњско-Ресанско каде се  
поврзаа со одредој. То известо време одредој

се префрли во македонската село пор брзина Ни-  
визи. Коде одрота митинг и се сподоб со дрота.  
Оваа партизанска акција предизвика жестока  
реакција кој партизанската организација кој през-  
веде одбранбени дејства против одредот. Коде Бучев.  
Одредот беше принуден да се повлече од овој про-  
стој кој беше многу непригоден за воени дејствија.  
Преку македонските села пор Лаботина Тучево, Го-  
рница, одредот се префрли кој селото Лесковец-  
Десевце и се смести кој багмата под селото.  
Некаде кон 5 март 1943 година соборбата парти-  
занската војска беше го спокрија Лесковец ме-  
лејќи дека во него се партизаните. Меѓутоа, и  
овој обид на партизаните не му успеа да го разби-  
е или уништи одредот.

Партизаните за да ја измотевијат оваа  
одбрана, на 7 март се префрлија кој селото  
Отечево во територија коде се зогрота околу  
а рена, а потоа се префрлија во с. Токувеник и се  
сместија во селската црква и тука одредот остана  
до 12 март. Ова време Штабелот на одредот го иско-  
рмете за разговор со визни сепати од околни-  
те села и одрота составот со 21. На партизаната  
и СКОЈ од селото. Потоа беше одрота митинг  
во селото во која прилика беше формиран и  
НОО.

На 12 март партизанската војска пак ироти  
во потера по одредот со намера да го спокрија и  
уништи во токувениката црква. Меѓутоа на-  
мерата на партизаните беше на време оспречена



од страна на активистите на с. Добружик и Ловчи. Одредби на време се повлеге и се свесте во с. Ситиште каде остана околу 10 јена. За тоа време колони-донтиот одговор и комесорот Борге токе влетува во одлижните село - Волкожеро, Шурленци, Терелубје и др. каде што вршеа разговор со нашите активисти и со другите симпатизери на НОА во врска со ностопанската ситуација и помошете на одредот со храна и облека.

На 23 март одредот се повлеге и се префрли над селото Ситиште и се смести во тилтерот, а митра отиде пој Багилата над с. Лесковец - Расенско каде беше доведена средбата со останатиот дел на гетата "Јане Сандански". При тоа беше да пријателски од Бишопи

На 24 март вечерта делот од гетата, Јане Сандански, кој требаше да пријателски од Бишопи, се пројаше во близината на Багилата и се свесте во носокот на нив. Во меѓувреме одговор и колге ги сообраа митраките и отидоа да побегнат во вода за мисење на извозот кои се појаше во нејавноста близна на босилот. Во моментот кога полеле вода, забележале јавнење на луѓе, мислејќи да се тоа италијански војници и да одат во носок на босилот, тие митра неколку метри на нив. Звучните од гетата Јане Сандански моментално запосаа, митра да нашле на митра митрака зосега, по извесно време профолжиле со јавнењето и стигнаа пој босилот и се свестеа

со партизаните од остредот. Љубога дојдеа обзгоран  
и Келге во болмата. Родилта беше голема што се  
сретнаа со партизаните од четата ЈС, таа беше уми-  
те поголема што среќно се зоврши ова недојазби-  
вање, што можеше да има последици.

Во групата на партизани од четата Јане Сан-  
дринки беа: Ангеловски Пандо-Ситоров, Милевски  
Насевски Радил-Тудево, Тодорскивски Јане, Турман  
Роско, Коцеров Панде, Јанево Панде, Милан-Симо,  
Тројковски Јане-Симеон, Велковски Петко, Симеон од  
Кустрар, Ручер Алберт-Косма, Колонан и Сими Содрин-  
ско, Алберт Косма, Трнковски Јане, Георгиевски  
Јане и Сермен.

На 25 март 1943 година, над с. Лесково-Ресенско  
пој болмата, е извршено сподување на четата Јане  
Сандрински во единствен партизански остред, Зоме Труев,  
и е извршена Калдровска промена. За командант  
на остредот беше поставен Ангеловски Пандо-Ситоров,  
негов зоменик Велковски Јане-Косма, <sup>30</sup>бол. Комесор  
беше поставен Јосифовски Јосиф Јане, а негов зоменик  
Сермен.

На 26 март 1943 год. остредот од с. Калдров-Ре-  
сенско со група се префрли преку Трескожерското  
Езеро за македонското село пај Абалеја Тлобога  
и неколку села се зорана во македонските с-  
ла. То појерда на БНМ на 50ти остредот замис-  
ла за Коситурско-Етејска Македонија и Леринско.



Во таа време во селата на Костурово твораа кон-  
 тролски ком. ти организирале бунтарски и илтри-  
 жонски фронтони за борба против трзките ту-  
 тизаки. Го доаговетро на одредот на тој терен,  
 покосно се поврза и со партизанскиот одред "Ванко"  
 со Котр е неговек блат за зорничко редово. Ов-  
 првот одредот пристопи се политички митинзи  
 во селата: Пирковаци, Кочковаци, Ситицона, Пир-  
 аје, Балишор, Ајнос и др. На митинзите беше об-  
 јавувана целта на нивната борба - НОБ, а беше  
 разобличувана нејтралитетната пропостра. На се-  
 ланите им беше објавено дека и трзките партизан-  
 ци се борат против зорничкиот нејтралитет -  
 франшизмот, затоа треба во таа зорничка  
 борба да им се помогне

Со овие акции политички се големе  
 политички дейеси, особено за оживувањето  
 на македонските население за НОБ и за ста-  
 билна организација. Го таа одредот многу при-  
 дресе македонските селати за по свршот орун-  
 жето против зорничкиот нејтралитет. Звотта  
 одреди време митинзи. Покрај овие митинзи,  
 одредот. Зоме Гучев, којшто на партизанските  
 станице во Був и Рокво-Меринско каде беа  
 заробени околу 20 партизанци на кои им беше  
 одземано оружјето и отземана. Раѓаеки се овци  
 и во отпатничките каде се откопуваат орхивите

Кон среди каде на отпат во с. Рокво присутна  
 околу 50 нови партизанци (првот 30, а покосно 20),  
 од Битора и Битолско. Одредот одргоше порека на 40 дру-

На 24 април 1943 год. во Штабот на Одредот дојде до кадровски промени. Помогачки штаб на Великиот Сепи Тоце, а негов заменик Фвгдорф, Камеару Тоце, а негов заменик Јоџе, а <sup>30</sup> поделник на Штабот беше поставен Кочински Коле Ситјанов и Срмен заменила на нова формација.

До 22 мај одредот Ломе Труев и одредот Вико дејствуваша заедно во Перинско, а потоа и Костурско, бидејќи милитанти по селото.

На 22 мај 1943 година <sup>од</sup> Јел од одредот Ломе Труев, е формиран партизанскиот одред Тоце Зелгев, во с. Прокотишки - Костурско, кај ја преземна својата одговорност заедно со одредот Вико во Костурско.

Одредот Ломе Труев во селото со околу 38 души, заминува во Преспа. Истовремено Штабот на Одредот Ломе Труев истражи патрола (Фвгдорф, Коле и Пецо) за Лебурца - Охридско за да ја извиди состојбата и можностите за дејство на Одредот на мај терен. По десетина дена патролата се врати и се сточи со одредот кај се наоѓаше во Преспа и го известил Штабот за ситуацијата во Лебурца.

На патот за Преспа одредот влезе во с. Батгур - Костурско каде разоружа неколку контрасти и се склади со крота, а на 25 мај влезе во с. Колуџерци каде одржа митинг. Околука одредот, митингот ја прекинува југоисточната граница, на 30 мај стигна над с. Сливница - Бесенско каде остана неколку дена, а потоа се префрли на југоисточната



сиротна од Езерото и на 4 јуни 1943 год. се сместила над с. Лесногу-Реевско. Тучко Шибовиќ на одредот меѓу среќа со некои оккупациони од околните села. Потоа одредот се пресели преку Тл. Болница и на 9 јуни изврши две окупации: прво влезе во селото Елмоти-Охридско каде остана мигрант, а потоа ја посетува митрајотската моткомеричка станица во с. Коњско-Охридско каде зорбви еден полицојоц и една мошта. Потоа пак се врати во Тресица.

Од 1-20 јуни 1943 год. во јервките на одредот стапица-заједно 22 нови партизански од тресачките села: Понувеник 8, Трелубје 2, Волкарфиц, Ловци 4, Цојев-двој 2, Зрметки 1, Тодмогани 2, Ројца 1, Бројино 1 и од Албанија 1.

На 28 јуни одредот се сретна со одредот Тоце Зелев над с. Бројино и двата одреда повторно замилнаа за Ерска територија и извршиа заедничка окупација во с. Раково-Леринско каде зорбвија 8 полицојоци, запленив воен материјал и е одржан мигрант, а потоа повторно се врати во Тресица.

Во почетокот на јули 1943 год. одредот во близината на с. Бројино-Кожлејзата, побрвна една митрајотска патрониска поштра, каде се зорбви 2 зорбви-мера и запленив една мошта нитовојена со воен материјал. На овој терен одредот се здржа неколку дена. За тоа време со помош на населението од обложните села, ги пресеке воените тел. жичи помеѓу Врбујино и Цојевдвој. На 8 јули одржа мигрант во с. Трелубје и се сносде со хронте, а потоа преку селото Тодмогани и Понувеник, се пресели во месноста Ломја каде остана

од 9-17 јули 1943 год. Обие некои од рета ги мекоу-  
сти за орноу и прикелење за извршување на нови  
борбени задаци.

Во Базата Лилиј одредот го презема Цветко  
Узуровски-Аџе и Кузман Јосифовски-Питу. Овдешно  
му пружила добредојде, му посетилата на добродетелни-  
те постепени дејствија и внимателно го сослушала из-  
вештајот кои се името на Уставот на одредот го  
изнесе командантот Горге. Тогаш другарот Аџе го  
запозна одредот со новите задаци во Ледарца: да  
ги зајакне партизанските дејствија збогатилата на  
тој простор, да обезбеди база и услови за оптимални  
дејствија одтакму кон Трпачи и Крушево.

Тука е извршена и реорганизација на одредот  
Золме Труев. Тогашниот јел на одредот (околу 42) ду-  
жи зоминант за Ледарца - во состав: Командант  
Веселиевски Нодри-оварот, негов зоменик Трпачевски  
Милие-Варварина, комесар Јосифовски Јосиф-Горге, не-  
гов зоменик Бено Руче-Коча, комесар за махорна  
Белевски Трпач-Горге, Амилко Јосифовски Бобо, Амил  
Артон, Нурри-митијаевски војник-дезартира), Ангеловски  
Милие-Сове, Андреевски Живко-бојот, Андреевски Јордан,  
Белевски Понде, Бендевски Јорџи-Јон, Богосевски Ефтим-  
Базро, Бојевски Кого, Велковски Петко, Герасимовски  
Ристо-Бучко, Змиштровски Куле-Мило, Милевски Вон-  
Зел, Милевски Слече-Силево, Утевски Улеа-Цветан,  
Јосевски Мир-Пере, Корачковски Жалира-Цветан, Лам-  
беовски Бобе, Мемуровски Вилко-Бучевиќ, Тодоровски Мило,  
Трпачевски Милие, Ристевски Антонос, Ристевски Ефтим,  
Содикорно Соломон-ме, Соколовски Куле-Јордан, Стојановски Тодор,



Тодорчевеки Тодор, Тодосевики Антончо, Томислав, Тројцевеки  
Милие-Ситорејко, Тројцевеки Тога, Тодосевики Јордан-Заборова,  
Тодоровеки Ристе-Вей, Тројковеки Тоше-Бочина, Фројзо  
Адела-Коча, Цвекчевики Митко-Тонзо, Милевеки Силезе-  
Зобри

Околу 15 партизани од одредот „Земе Трцев“, останала  
на територијата на Трестја ср Ситуровски Млија како ко-  
лесор и Тројковски Зилко како колегајски џаф име  
Трестовски партизански одред

На крајот од престројот во базата Ламје, одредот  
„Земе Трцев“ во новиот состав, се постави за станица пред  
представителите на ГННОВМ. Во името на ГШМ знамето на  
одредот му го предаде Лбас. Ова беше прво македонско  
знаме-светско предадено на партизански одред. Колеж-  
ничкиот-овгарот крај го доби знамето, од како  
го доби, рече: „Зурн гловата сити на рамената  
знамето не го доведи од роче“. Потоа колегајнички  
знамето му го предаде на знаменосецот јосевики  
Киче-Петро. На крајот од свеченоста, заедно сити ја  
испееа песната: изгреј зора на слободата.

На 17 јули 1943 година одредот „Земе Трцев“ тргна  
за Зедорца-охридско. Преку месноста Меток, под  
с. Зовеј-охридско, Велмеј, слезе близ<sup>го</sup> селото Соша-  
ни каде залогори.

Во поголемите села на Зедорца имаше коровничевеки  
ситници: Белгичице, Бойсун, Лешани, Озделети, Велмеј и  
Мешеница, зорди зомитата на својата власи. Орта-  
низарот оштоу на населението на овој крај зомогна  
при крајот на 1941 година со јосевието на Тиме Петрузе,

арганизација на НОЛ во Врхвиско. Први кампошки  
 во партизански единици населението ишло со Кисев-  
 ско-Мавровскиот парти. одред во мај 1943 год. Кога ја  
 нападнаа Коприверската станица код Сливово-Хригето,  
 и во јуни, кога ја нападнаа жел. станица код Турсева,  
 а потоа одредот зомна за на друг терен за повтор-  
 но да се врати кон средината на округот 1943 год.

По доаѓањето на одредот Ломе Тушев на овој терен, шта-  
 бот се поврва со најните активисти и симпатизери на НОЛ  
 на теренот од каде се информира за состојбите на тере-  
 нот како и расположител и јачината на партизанско.  
 Потоа најрови план за дејство на одредот. Организирани  
 одредот сепотпа со одржување митинзи по селата, на  
 селаните, на митинзите, им е објаснувана целта на на-  
 шата НОБ, дека и таме треба да ја помогнат наша  
 борба и скривена да се вклучат во партизанските  
 одреди и да се борат против франциска и неговиот  
 помошник за своето ослободување на нашата земја.

Во почетокот на август 1943 активността на  
 одредот стана поминувана. Не се вршеа напади на ка-  
 робинерските станици, но због секојдневие се вршеа  
 напади на страни, поштом, возила кои вршеа снобу-  
 вание на кор. станици и постојано се копнеа телефонски-  
 те линии. Превземениа организира против одредот  
 од страна на итал. војска, одредот е осуден и се пре-  
 формира во Милитарија-Ситрушко, така ја италијанците не  
 земаа да се разбојат одредот. По овој неуспех имо се  
 повлекоа во своите организации, Италијанците, и повеќе  
 се да не дигат партизански, ренија кор. станици во  
 Сливово, Оздолени и Болчун да ги повлекоа, а станиците



Три формирования на общинската, погледом борбата  
кои влезе во неговият состав, присуствоваа и  
голем број на луѓе од обилните села што и ра-  
доа на свежоста уште поголема знаеше.

формациониот состав на общината беше  
три пети, секоја со околу 30 борци.

### I пета:

- командир Зимовски Златко-Норедимир;
- зомник командир Бендеви Георги-Уман;
- политички комесар Бело Гусо-Коча;
- зомник комесар Стефановски Кицо-Лазоша

### II пета:

- командир Соколови Крушо-Георган;
- зом. командир Китановски Серофим-Авдуст;
- политички комесар Социкорно Солон-Мо;
- зом. комесар Милевски Валтер-Фитеткоран

### III пета:

- командир Тасевски Георган-Костас;
- зом. командир Милевски Златко-Лобзи;
- комесар Алтигорановски Боро;
- зом. комесар Коланос Жалива-Увета



По формулацији на Батавоној Штабам  
фронт задата од ПШМ Батавоној се изврши на  
македонската територија окупирана од бугарската  
фронтна војска и го поднесе градоот Вучево.  
За таа цел Батавоној се припремаше политички и  
војнички неколку дена. На патот за извршување на  
таа задата, штабам на Батавоној одлучи да  
ги нападне итершонските корабичерски станицы во  
селата Белчиште, Лешоки и Велмеј. Кој октвист-  
итите од овие села постоеше увериwa мислење дека  
се здружено итершонските се преф координирања на  
војска и корабичерите нела да јават отпор.

Нападот на итершонските станицы изврши  
да подне во исто време на 8 септември 1943 година.  
На 7 септември командантот-војска ги повика  
свите гетни раководство во Штабам и ги запозна  
со задатите што требаше да ги извршат. Првата  
гетна требаше да ја нападне коу. станица во Белчи-  
ште. Со оккупациа требаше да раководи комесарот Пла-  
нински во координација со гетното раководство. Тре-  
тата гетна требаше да ја нападне коу. станица во с.  
Лешоки. Со оккупациа требаше да раководи командант-  
от-војска во координација со гетното раководство.  
Втората гетна нападна на коу. станица во Велмеј, а  
со оккупациа раководеше зом. командантот-војска,  
во координација со гетното раководство.

На 8 септември гетните соборства се најдоа во  
близината на корабичерските станицы и станицы-  
те даа одружени. Бидејќи во станиците немало воја  
за тешко и кучево, корабичерите секог убоа оделе

да пополни вода на селските келими, ќе служи кој сите стотници да диге фронт по ерел кој дивер (во белгиските фронт), на кои му е речено да влезе во пој. стотница, да му каже на сретвртниот стотничкиа река се отколенки и да не ровоата отпау, туку да се предодот. То впоковето на којадиверките во своите стотници, од стотничките тилојоните постоа да пукоат, што беше знои река неа да се предовоат, туку ќе се борат. Божбата започна, меѓутоа попусти два одлучите са рожми бомби да се сурноат короулите, дигејќи короулите два напревени како буркери со пушкарници, а околу нав со божнов шел. Кога видоа река турите којасури се во опасност, тие му јовиа на својата команда во фронт и за крото време им присутна помош со борни кери. На предодот на селото белгиските и во него се водеше жестока борба од страна на првото келиа со итно францези.

Во борбата со итно францези во белгиската, борејќи се ходојо, животот го жодоа борците: Тера-симовски Христо-Бурно од с. Белно-Ресенско, Андреевски Јордан-Крале од с. Покрвеник-Ресенско, Андреевски Маре-Покрвеник, Новоски Вебо од с. Боман-Охридско, Јовановски Андреја од с. Турчије-Охридско, Ступлевски Симојан од с. Белгиските-ново млоднско, Бидејќи нитујателот беше многу подмокет, едикнезните на баталонот негра да се повлекоат во предодот на с. Слатино-Охридско. Итно оккупациа политичка не жетна, итноа позитивен одраз кој населението на Леберица. Баталонот го предодот постоа за

за извршување на својата главна задача преку  
демократичката линија и префрлување на македонската  
територија под оккупација на Гр. војска.

На 9 септември 1943 година вечерта три минувачки на  
мил.-бугарската демократичка линија кој селото Белмица-  
Милевско, ботвакотски јоби наредба од К-бата на II ОЗ. Јека  
Кабилулија Милевија и ботвакотски ја се врати за Кирево  
заради разорнувањето на мил.-војска која се наоѓа во Ка-  
сорката. То добивањето на наредбата ботвакотски се  
ушти за Кирево и на 11 септември ситна во градот  
и ја разорнува мил.-војска во Косорката. Пошто Штата на  
ботвакотски ги одреди задолжителство на земјите за обезбедување  
на важните објекти во градот како и ликвидирање на  
формалните и нивните помошници (штитачите), пошто беше  
организирана народна власт.

Беше организиран месен комитет во Кирево  
на кој беа приклучени голем број граѓани и селани  
од околните села. На комитетот збогување Штата.

Во спонтаното Кирево ботвакотски, на село со  
командантот одвојат, изврши одземање постојање на  
градот Кирево. Кирево беше во нивни раце околу  
20 Јека.

На 12 септември 1943 година кој бугарските ботва-  
котски Милевија и првост и другиот одред на II ОЗ.  
го одбија набедот на околу 200 бугарски војници  
кои се обидоа ја го завземат Кирево, три мил.  
на нејтралитетот му се понесеки судици во ШТА и  
техника

Кога се стабилизира ситуацијата во овај дел на Македонија, кон крајот на месец септември, со Бата-  
вонот Мире Ацев, Втораот баталон и Втораот  
Посовско-метален баталон, е формирана Група  
на баталони. За командант беше поставен Еми-  
фија Поповски-Морко. Та група заедно со II О. В.  
се формира на македонската територија оку-  
пирана од дугорската војска (Крушево, Брод и  
Азот) поради што HOI беше поставен развие и  
за се обврзе со единиците на III О. В. и својите  
рејсони да ги пренесе во внатрешноста на Македо-  
нија - кон Велес, Шабит и Струмица. Во процесот  
на демаркационата линија, Група на бата-  
ли се сусрет со дугорската војска на П. Боба Јаќа.  
Во неколку посовските борби со дугорците има-  
ше неколку мртви и ранети.

Во тоа време Термоциите и болешките ја потко-  
паа слободната територија и вршеја постепено  
кон Мигелев. Група на групи заедно со II О. В.  
одтај се врати во Ледорца. По одрже-  
та поред Група се врати во Ледорца. Батавонот  
Мире Ацев исто на македонската територија оку-  
пирана од дугорците (во Азот и Поречинето), Борците од  
Ледорца кои беа во составот на Батавонот Мире  
Ацев, изразија желба да се вратат во Ледорца за  
да ја бранат слободната територија, што им  
беше дозволено. Во таа група се вратија Пиргов-  
ски Миле-Војводата, Пројчевски Миле-Ситовско-Коло  
Командант на делот и Белевски Пројот-Волче.



Во Азот и Тополењето Ботковотој се зорна една  
недела. За тоа време туј држуваше селските по селата,  
на селаните им ја објектуваше земја на нашата држава,  
а ја раскигнаше работноста на Туркиј кој имаше влез  
јаме во некои села. Во некои села имаше фронтот  
и Копија земји. Се постоје влезуваше во тие села  
на Копијаните на бие одземно одуштење. Тогаш ботк-  
вотот побрза да се врати во Кизево, меѓутоа беше  
информирот река Кизево и околните села се со гер-  
манци и болшеви. Зорди тоа ботковотој одушта на  
од тоа зомисла и го преодати патот од Азот и  
Тополењето кон Делирхисој, Лозновци Букурешко  
војера за окупира на Ботковотој, тоа преведе по-  
тера по Ботковотој, го букурешката војера војерме  
бура на Солунска тоа, Ботковотој стана на туркиј,  
на Делирхисој каде се зорна 2-3 дена. Букур-  
ешката потера ботковотој вешта ја изменевира и  
се префри преку прејето Битора-Кизево (преку  
Делирхисој) и стана кај манастирот Глебце, Ту-  
ко ботковотој молку армири, се снавде сахра-  
на и го преодати патот, преку пл. Битора, Зо  
Треста. Кон 13 октомври ботковотој стана  
на на зоборната стана на пл. Битора каде се  
зорна селт ден и од с. Злотори се снав-  
де сахра. Тогаш го преодати патот кон  
с. Ройотско, митуборни по селото се собри-  
жи за железничката линија кај Козјок-  
Десенско, мислевме река се уште и тука тра-  
ничката, меѓутоа бугарите е поместиле кон селото  
Сливница за што не знаеме. Преа ја ја мисле  
гранничката кај Сливница, во с. Подковани беше

испробена нека поправа која влезе во сериото и потесно  
кромна во ботановојот. Три минувајќи на земјоделци-  
онојта линија кај Сливнаго, ботановојот беше при-  
метен од јед. Вајна која отворил отог на но е,  
а и ние отворивме отог на нив.

Некоје кон 17 октомври Ботановојот стигна,  
во Вубушка Маге се среќава со поштомскиот од-  
ред Бодје Зелчев и со престопанскиот одред. Тука се  
здржовале до 20 октомври 1943 година. Маге  
се одвојивме и рого се нахранивме, беа раз-  
менети информации за состојбата во Зедогуца  
и состојбата во Тресија, баша ботановојот ја изо-  
градил својата маршрута кон Золно Зупени, по  
миновме Тресианскиото Езеро и се преформивме  
во македонските села кај Албонија Третија-  
Нивичи каде одржовме митинг и се  
снабровме со кромна. Потоа ботановојот преку  
Бр. Езеро се преформил во македонските села  
кај Албонија - Тумичеу - Тожича, ја мина  
Југосл. Албанската граница кај Тожича и кон  
22 октомври стигна кај с. Лесноу - Ресенско.  
Во с. Лесноу бот. одржа митинг и се снабде  
со кромна, а потоа ја преформил маршрутиката  
преку Тожичеу и стигна кај манастирот  
Свети Нова - Охридско. Тука молку се здр-  
жа и од манастирот се снабде со кромна  
по преформил патот низ албанска територи-  
ја преку Бл. Моча. Минувајќи преку ероф-  
кето Падградец, градот беше целно изгорен  
и црквите се познова проту на мирне од изгоре-  
ните, Веројатно жера преку негој сеа албанските



погледите има война бурба са итали, францези. Ог-  
 неваде 23 до 31 октомври, Батсвононече беме на тери-  
 торията на Албонча кафе што, зо тиа време, сора-  
 доуваме со нив, н беме дово презевати, беме ро-  
 тисудувати по групи зо ситене и хранене по ку-  
 ките во селата кафе што мичувеме. (Тогова - Коца-  
 Ми - Тимкован и др. села. Точу се среќовме со рвотца  
 Митолјони зоробени важиш по копитулогичката на  
 Митолја остовоае току и работна по селата. Тие  
 ни се придружува на Батсвононече, а се викаа Луца  
 и Ситерони. Тогова во Батсвононече се падеаа како  
 многу добри борци, а особено зоробени са митолјони.  
 На патот за Лебодуца мичовме преку Б. и Л. Бели-  
 ца, П. Јовановица, с. Велготки кафе сурмуивме  
 и се нахранивме. Точа мичовме преку постојат  
 на Пловдизица и преку с. Батсун - ситиновме во  
 с. Црвена Врза - Лебодуца.

Со тиа походот на Батсвононече зоврши,  
 овој поход беме многу потешен и тешок. Не ус-  
 теовме да ја извадиме маршрутот на овој  
 поход, меѓутоа, веројатно да беме над 300 км.

Рд нашите активности дозвонме дека на 5 и  
 6 октомври 1943 година во борбата со белстимите  
 кој Клеочу - Кизевека зосимале. Комесарот на  
 П. О. З. Јосифовеме Јосиф - Тоде, Зам. комондантиот  
 на Батсвононече Миче Ацев Тирновски Митче - Врза-  
 вораца, Велики комесарот на Батсвононече  
 Белевски Трочан - Тоде и комондирот на  
 делот од Батсвононече Миче Ацев - Трочанов-  
 ски Митче - Ситеројко.

Щаболот и борбата на Боточанот „Мице Ацев“, ова вест се тоа ја припија. Поседно беше работ-  
ноот комитетот кој овде се одржа. Поминаа не-  
говите најблиски соработници кои многу ги са-  
коше и поштине.

Истовремено штабот беше обвештен дека селови-  
те на Првата МКХБ на 1 Ноември го поминаа  
Кичево кога што беше зоробена околу 18 Герман-  
ски војници на село со комитетот-Нерој, си  
познаник и дека зоробените германски војници  
се постоат во близината на с. Тесозом-Зелузо.  
По крайниот преступ во Зрвара Вода, Боточанот  
се префрли во с. Тесозом и тому се поврза со  
селовите на Првата МКХБ. Во близината на се-  
лото беа сместени зор. герм. војници кои беа  
многу добро глумети, зошто за нив првобитно се  
се размениа некои друштва кои беа во нивните  
заштоти како политички заштовени или за-  
робени партизани. Боточанот М. Ацев беше ак-  
тивност во обезбедувањето на тие зоробеници.

По неколку дена Боточанот још појде  
од ИОВ, ја отпозва во с. Сливово кога што  
првобитно се формира Драгоза. Вечерта на  
10 Ноември Боточанот стигна во с. Сливово.  
По пристигањето, још беше одреден за врши  
обезбедување на селото во кое имаа голем  
број на партизани.

Со створувањето на слободна територија и Нова  
власт (НОВ) во неа кога и државните сили на парти-  
занските единици, имаа голема влијателност, околу, во  
цела Македонија. Зоробените на нове борци во одредите-



Батковските, беше сескојително. Бројот на единиците по-  
расна, со тоа беа створети услови за формирање на  
потоа една единица која ќе биде способна за водене на  
самостојна борба и на поширока територија.

На 11 Ноември 1943 година во с. Сливово - округно  
на Светозарскиот, е формирана првата македонско-  
косовска бригада. Во составот на Бригадата влегле:  
Батковски, Музе Аџев, како први баталони, Лебевско-кизевскиот  
баталон како втори баталон, Косовскиот баталон Фализ Соци-  
ку како трети баталон, кас. баталон „Бале Вукчиновиќ“,  
како Петровски баталон и Трајска Гета составена од млада-  
лези, митодорци и ПТ. единици. Бројниот состав на Бри-  
гадата беше околу 800 борци. Бригадата беше добро  
вооружена и опремена. За ова е искористено оружјето  
од копитурологијата на Чолаџи, потоа од успешните  
борби со нејтралитарниот запленило оружје и опрема како  
и помош од сојузниците.

Во организациониот состав во Бригадата беа маке-  
донци, Срби, црногорци, мал број Словенци од Истрија и  
нешто Албанци. Многу прилижен број жени-младенки.  
Со тоа може да се рече дека оваа бригада беше Бри-  
гада на братството и единството.

~~Во тоа~~ КОМАНДАНТ НА БРИГАДАТА БИШЕ ПЕТАР БРАЈЕВИЌ,  
А НЕГОВ ЗАМЕНИК ЧЕЛО ФИЛИПОВСКИ-ДАМЕ

Во тоа време Бригадата морале да ја донесат слободната територија-Леборџа од Термонушките, Долнеститите и од Бугорската војска која се обидуваа да повлезе на слободната територија.

Штабот на Бригадата беше информиран дека Термонушките и Долнеститите ќе превземат офанзива од Кичево кон Леборџа со цел да ја обезбедат комуникацијата и да се префрлат во Леборџа заради вереве борба со партизаните кои го беа завземале градот. Во тоа смисла Штабот на Првонај Бригадон доби задача да ги соопшта Термонушките и Долнеститите метожно во висината на селото Подрвис-Кичево со цел да им понесе што поголеми губитаци во жс и техника и го стигнат чивноста продирова кон Леборџа.

Командантот-Овзоран на 15 ноември 1943 год ги поведе командите на пети и ги запозна со примената наредба од Штабот на Бригадата. Тогорки јас бев командир на Втората пети, добив задача да го поседнам положојат со петиата на левата страна, во висина на селото Подрвис. Делото од Втората пети го поседнаа положојат, ми се кини, Првата пети, а Третата пети беше во резерва лично на лице место овзоран ги ги поставувааа заградити. Почувно јвенте пети добиваа задача да го соопшати партизаните (Термонушките и Долнеститите) кои се движат од носок на Кичево, кон Кленосец, со изнегоден план да го разбидат, да му понесат губитаци во жс и техника и не му дозволат движение во правец на Леборџа. Овзоран се појави во првата борбена линија и на негов знак се мобилизирааа да извршат планот на партизаните.

На 16 ноември, некаде кон 10 часот од правецот на Кичево, се случило движењето на војските



Ние со нестрпение глеаме кога ќе се приближат на поголема  
 ростајот и да оспогоне борбата. Кога ќе дојде до ситуација на  
 возојат припадник на поголема ростајот, вогорат јаде знак  
 за нолта. Пешките извинуја еден нолта од пушки и фр-  
 лове на бомби на неутријателот, кои излегоа од вогорат  
 и погна во потивно бекство ја се повлекува во невоја на  
 Килеве. Во таа борба термочуите и болестите имаа  
 штрива во луѓе и рожети, а беа уништени неколку вогор-  
 гина со војни материјал. Со оваа ситуација неутријателот  
 во тешкотија на ренга не беше во состојба да се органи-  
 зира и ја продолжи кон Себоу.

Главниот штаб на македонците донесе одлука Бри-  
 гадата ја се трансформира на македонската територија око-  
 лутина од Бугарскојот, со цел да се изврши нолта на  
 жел. линија Велес-Трнавеј како да се појави мунде-  
 лот Мај Боготина, а паша Бригадата ја реј-  
 ствувача во Азов и Понезието. Со Бригадата беше  
 ТШМ и Терио, Звончењето е изведено на 20 ноември  
 1943 година нолта. Бригадата имаа многу гламаз-  
 на камоја андејки носеше големо колхозство на  
 експлозив и муниција и се беше нолта на Котли.  
 Бригадата изврши сважење од Корбуница-Мисага-  
 ни-Плесница. Нолта сважење од Бугарската војска  
 беше откријето и зороти нолта нолта портативна и  
 зороти на отне места каде андеа ќе полине  
 Бригадата. Тока на 21 ноември нолта единици  
 нолта на Бугарска зорота (рениа отолу 11 зороти)  
 зороти во висина на Пучета Рика-Кучушевско.  
 За нолта време нолта зорота беше разбита од  
 единиците на Бригадата.

Нашоот Ботковот имаше намера да ја нападне полициската станица во с. Црета Рева, меѓутоа не можевме да постигнеме изненадување бидејќи тие ги два поседноле постојните околу станицата, Зашто го откривеле свој план. На 21/22 ноември Ботковот доби заграда да се повлече, Зашто и Бригадата требаше да се врати назад.

Такојќи времето беше многу неповољно-зоналиво и со згуста мгла што уште повеќе го отежна нејзиното движење, беше одлучено Бригадата да се врати на словарската територија и да дејствува по Боткови.

Тогаш на 22 ноември 1943 год. е извршена ревизија на Бригадата и со мали борби со Бугарската војска, успеа да се префрли на словарската територија.

На 29 ноември 1943 год.на нашоот Ботковот доби заграда да се префрли на територијата на Преоба и извесно време таму да дејствува да одржува митинзи по селата. Штатот на Ботковотот одлучи да влезе во с. Лева Рева и Златари, да одржи митинг и да се снабде со храна.

Тогаш на 1 декември Ботковотот безерноа влезе во с. Лева Рева, одржа митинг и се снабде со храна. Птука беше објектот сред дујојски митинг. На митингот говореше Коле-сориот и Колопраноот. Тогаш Ботковотот го префрлаше патот и соборлето стигна во Оми-Зинот на селото Златари. Птука во муталта се одморил во текот на летото, а безерноа

на 2 декември 1943 год. влезе во с. Златојурч. Трети-  
 ходно овкојот се поврзо со оккупационите оф се-  
 лати кои го информираа дека во селото нема бун,  
 вајска. Во с. Златојурч требаше да се фрлат клетите  
 Шмачко и уште својза конјозии - Токлија и Калија Бу-  
зун, меѓутоа тие беа одзриве - си ја имаа муволта  
 на Македонија и на време се засолнија, а Токлија успеа да  
 побегне низ нашето одозбдување и отишол во Ресен каде  
 им седиштин на партизаните во кошето влегување во се-  
 лото. Овкојот тоа и го претисетовуваше и кога  
 виде дека овие се избеготи тоу' рече дека сме  
 отпуени од бун. вајска. Зојурч тоа не се одржа  
 митинг во Златојурч, туку се разговороше со се-  
 ланите туи среќето на партизаните да себерот  
 кропа по куќите. Овкојот успеа да се види  
 со своето семејство, кое беше врејето од ин-  
 тервјуа преј месецу јане (смете б ружи беа интервју-  
 роки од март до октомври 1943 година во Бугејурч).  
 Исто така и јас бидов да се видам со тои-  
 кето и мојката кои иста тоа беа зорда ин-  
 тервјуаки со на Ночметта семејството. Мојка ми  
 ме одовести дека тои-кето при вработето од  
 интервјуа, то тои-кето се разболел и кога  
 дошол дола познел.

Копку го напуштине селото Бугејурча-  
 та вајска (тококо розновно), дека сити-ноа во  
 селото и го отужила, мислејќи дека се уште  
 се носеме во селото. Меѓутоа болновото  
 го профолни свичејето во носета на пл. Блота,  
 ја мина пл. Блота-болна помеѓу Гликева и болните

- Земјуписот се и соопштелно стигна во с. Церково. Птура  
арржа митинг и се снађе са крона. Земја престајну-  
ваше во селото Каде одлучи, а Квезерината ја про-  
должи моришката во проведот на Лебурца и стигна  
на слобадната територија. За тоа време Терманциите  
и болметите го беа зовзеле Кичево и Лебур. Осма-  
натите единици на Бригадата утврдо ја дојдеа  
слобадната територија и водеше борба кој  
бојун и мзвот со неутралитетот

Понатамошната утврдо борба за одбрана на  
слобадната територија протече многу понездомкино  
неутралитет, беме ризична и некорисна. Збојна ГШМ  
одлучи Бригадата ја се префрли на територијата  
на Егејска Македонија. Понатамошната се на масиви-  
те на Коринтскот и Кожуф, ја сејеловува во  
јужна и централна Македонија. На слобадната  
територија беме оетовен само Одредот „Словен“

Во тоа смела Утврдо на Бригадата мзврши  
маршотекни за овеј мори и на Утврдовите на  
Батковните им ја соопшти својата зомела.

На 5/6 декември 1943 година Пирвата МКУ Бригада  
и ГШНОВМ извршија марш преку Пл. Талишца во  
насока на државната граница кон Албанија,  
преку македонските села на Албанија, а потоа  
преку Брзката територија - Егејска Македонија  
и на 9 декември стигна во с. Терман (Е.М.) Каде  
се одлучи и добро накроми. Во составот на Бри-  
гадата влезе и Батковниот „Стив Нозмов“ фронт-  
тиски Батковниот „Рич Нозмов“ во Лебурца

допомува на 4 декември и во с. Премолеу се среќна со единиците на Бригадата, но тие не влезе во нејзиниот сраштов, меѓутоа заедно со Бригадата урествуваше во моршата. Во с. Термот е извршено мало преарутирање линијски во 1 баталјон иако иако извесен број на Срби и Црногорци кои им се приклучиле на Косовските баталјони и тиека звањето баталјонски Силв Нозев влезе во составот на Бригадата како 5 баталјон. За командант на баталјонот „Силв Нозев“ е поставен обзори.

По крајниот одмор, Бригадата го продолжи свистењето преку јужните падини на Темештер, преку Битолската поле и на 14 декември стигна на Кожмаклован каде се среќна со српските партизани. По крајниот одмор Бригадата го продолжи моршата и на 18 декември стигна на Фруштотки (Мезлен) и тиека се поврза со единиците на 3 отерамивна зона. То минауваше низ селата на Кожмак (што е област во Брзица јужно од Кожмак), којој са одлучуваше ги прекинување борбата на Бригадата. Иако Бригадата овој фронт и поторек можат со успех го зорвни и успеа да ја освојат термаката оформива што и беше целта да ја уништат или разбие Бригадата. Моршата беше фронт над 300 км, прејден за 12 дена.

На 20 декември во с. Фруштотки е формирана Втората македонска Бригада. На следното формирање на Бригадата, присуствуваше и нашата Бригада.

На 22 декември 1943 год. во Фруштотки Демсе одржан Првиот Конгрес на АММ на кој присуствувале и обговорил.

По средувачката на ситуацијата на овој терен ГШНОВМ Нопреви план за дејствување на единиците на тоа парротје. Групиата на баталони е составена од баталонот „Ритв Нозид“ и Бугорската баталон „Христо Ботев“<sup>1)</sup> и Втората Бригада чиедаја задаток за дејствувањето-напојата на териториите во Птиквешинето и Витогрето Коко и на убојничката по железничката пруга Тевтелија-Неготинско.

Групиата на баталони кон почетокот на јануари 1944 година со деловите на 2 Бригада изврши Нопред на Бугорската и германската поседа во Ковско, меѓутоа делумно е постигнат успех, идуејќи не е постигнато изненадување на кое базирале окупацијата. Пипа беше ротен командантот на Бугорскиот баталон Луго Петров. Три повлекувањето по окупацијата, кој Луго Петров се појде и обврати. Луго на обврати му рече: „Зрдо, обвот, погодја да ме општоме, јас повеќе не можам, ово ме фрмата Бугорските фашисти на појата ќе ме исекоат“. Обвот го охрабри велети му река ја не се рекува и нема ја дидем оставен. Обвот, јас и држи држа поррота го носевме и го охрабровме река тоа ќе помине. Појата се повлекоме го Нопи коде му беше родна прва пловит

<sup>1)</sup> Сирекс доведоа на Штодеа на З.О.З. со командирот на Бугорската грониска поседа во Ковско-Тевтелија, баталонскиот Луго Петров, бат. Сирекс Пипидо и Лбоа на З.-О.З. Нопи на 18 декември 43 год. извршиле претход на поседа во Ковско коде командирот се во војнички предетот на сирекс на НОВ. Од овие Бугорски војнички и некој придојдени на 19. XII. 43 во Нопи (Кождаје е формиран овој баталон

и по неколку дена се отпорови. Во тоа време и  
Првата МКХБ водеше борба со германската војска  
која беше повлегла на територијата на Бугарска.

Групиата на батальони на 11 јануари 1944 година кој  
с. Ошин ја сече една колона непријателски војници во дви-  
жење од насока на Ливоди кон Ошин и таа колона  
беше потполно разбита. Биа вообичаено преку 10 герман-  
ски војници и Перкези (совјетски војници кои се предрва  
во првонај полет на Германците при постојат на СССР со  
оружје и друга опрема. Имаше убиени и ранети. Овде  
фронтот ги сече околовнат батальон кои многу  
тучро ја посетви заседата и тој многу поволае  
со неа. Првот беше пуштена претходницата на непри-  
јателот да повлече во главниот на заседата на околу  
200 метра. Мислејќи дека теренот е кмет-слободен,  
тоа им даде знак на главниот да префрлати со дви-  
жењето. Кога пристигна на главниот на заседата, об-  
корот Виена-Најтер јурми, Батальонот се рита  
сите како еден изврши јурми отворјќи силат отот  
на непријателот од сите страни оружја. Мол број  
попнаа, во понизно дејство за бити показот, по-  
толениот број ги ритаа рочетите и се предрва.  
Бугарскиот батальон зорди неискривото во постој-  
занката војводе, беше во резерва. Овоковниот  
батальон извојува голема победа. За непријателот  
ова предетовуваше голем неуспех

Бидејќи овој поход не им донесе успех на  
Германците, тие, заедно со два бугарски батальона  
на 18 јануари ја предрва југословенско-српската  
гранца кој селото Ума и ги продолжува сејашката

Кон Лападија и периклија каде Групама на бошва-  
 воки и Втората бригада воеа неколку боевни борби  
 и овие села неколку пати прејоа од едни во  
 други руке, а патоа се повлекоа во првецот на  
 Свети Архангел. Воквниот поход на борбите овозмо-  
 жи на 1 и 2 бригада и Групама на бошвавоки да  
 се приближат на јужните падини на пл. Кенуф и така  
 да се задржат на одмор до Курјоли на јонјорци  
 1944 година.

Централниот комитет на КПМ и ГШНОВМ на  
 ? заедничкото Советовоже во функционал при Курјоли  
 на јонјорци, одлучаја да испратат посилни сили  
 во АБОТ и Појекцието и Кон Курјоново.

Групама на бошвавоки (бошвавокиот Симеонцов и  
 другарскиот бош. Христо Бошев) со која ќе се дви-  
 жани дел од ГШНОВМ и Меструкторот на ЦКМЗ-Пле-  
 мто, да се префрли на Курјоновски терен, да  
 се поврзе со Курјоновските партизани и да се фор-  
 мира партизанска единица по тој терен. Во бошваво-  
 ? нолт Христо Бошев имаше 5-6 партизани од  
 тевтелскиот Курј.

Движењето одиога на 31 јонјорци 1944 година  
 одкој селото Зборско, преку селата Сурлова и  
 Шугово, постоа преку Белосица и Огрондеи и  
 неопструени од нејтралитетот, на 15 февруари Гру-  
 пата на бошвавоки изби на пл. Платковска.

Вордој го миковме на скална група на група, а  
 исто така патот и групата Тевтелија-Солун.  
 Низ селата миковме реке. Населението патна  
 не поздравување извинување: „Зито Пито (да живее  
 Пито). Просто неверојатно беше, народот излегување



од своите куќи и пореден покрив постојало село и јасно  
 им тескаше на хоризонтите како на некои ословодители.  
 Поминувајќи ја Феврата Воздуз, постојат и струјата, Гру-  
 пата на батальони пристигна во едно село на западните  
 брегови на р. Круша, ми се гини да беше Фурлове. Ра-  
 новодството на Групата и делот од ГШНОВМ се побу-  
 заа со оптимистичките од селото каде бел и црноруми-  
 рони за сестрајбата на терекот. Река река во близи-  
 ната на селото многу германски војници кои пове-  
 мена дојдоа во селото иштрели војвовно за купување  
 на жолта. Основно беше со влегувале во селото ја се  
 постави обезбедување. Германите оптимистички прихва-  
 тија беше за вршот обезбедување. Командантот на Гру-  
 пата на батальони беше Миршевски Тихомир од мовровско.  
 Тој бил диван офицер и ги имаше зоржато беше се-  
 бини; Круши, следо разговораше со борците и не се зри-  
 жеше ништо за нив, итнуку сподеше тој да оди поку-  
 маде што имаше ромонија. Што знаеги терекот  
 на дорбениите окцири и јрото, побеше на овзодот.  
 Овзодот му предложени на командантот на Групата,  
 батальонот Радив Нозмов за врши обезбедување во  
 кое ја има по еден од оптимистичките зони  
 тиме го позноваа терекот. Мојата II кета беше  
 на ред за обезбедување. Со овзодот го разгле-  
 доваме терекот и тој ги одреди ситносто-  
 ските места каде даа поставени стра-  
 жери, а ишто тока беше средена и поштрала  
 која вршотеше наз селото.

Ми се гини дека ГШНОВМ и Шиботот на Гру-  
 пата на батальони се сместија во црквицата,  
 а борците по оделенија беа одредувани по куќите

Велерата Младинаката ортопедологија на селото  
 организација пројекта во школото во гест на организаци-  
 те. Повеќето од ное не знаевме за потпување. Левојки-  
 те секако не штрпаа за процесите за да потпуваме. Ако  
 им радеваме козла, не побудивме јена немале елиби-  
 тили шема нив. Бевме привлечни за маторе. Кога  
 можа нешто да се потрдне - не е тешко. Потпуј агу-  
 зинте, и јос и одговор се одлучивме за потпу-  
 вание. Бидејќи не разбучовме грчки, тие ни побужу-  
 вав како да маторе - својоти јесто со козите  
 еднаш лево. То зовршувале на трудбата  
 одговорите реге: "ле-ле-мојко, се истопинов, побуд-  
 ро да извршев некеја бодена зодара, отколку  
 потпување; претекот, сместување, маторе-  
 та, стметњето во куќите беше на високо ниво. Раб-  
 што земето отколку сферата беше стетотототот.  
 Тукна се зодржовме 2 јена (7 и 8 јототот). Зружи-  
 сит јен кон плофне стототот од сја стотот на  
 селото титметит јвинење на потпора термотет  
 војнички кои се јвинеа кон селото. Одговорот  
 беше извесит и тој се потсупитуре со Колон-  
 готитот на Тротиот кој му пореди ситте бод-  
 ци да влезот во куќите и другот стетити  
 за бодба, а во никој случај да не се отвоја  
 отот без пореди. Термотетите влезот вел се-  
 кошто, се скотјаа со јотот и јр. номитетити и са  
 зотитот. Можевме да ги зодржиме тие термот-  
 оти војнички, меѓутоа не соковме со тој зит  
 да го јовереме во тешко иелитетити поелитити.

Поздравети тошто и срдежно од носелитити,  
 Тротиот на ботитотот со ПШМ и тешко, го на-  
 титити селото и го јоделити маторити.



На 9 јануари таа стигна во селото, каде се зими да се викаше Шугово, на јужната страна на река Белосица, во близина на зрно-бугојаната граница. И тука бевме срдечно приети, расположени по куќите и бевме добро нахрнетим. Подолжно се уложивме, а дружниот јет сабјектот го продолживме рвинието по јужните подига на Белосица. Може би ќе останеме во тоа село уште еден јет, меѓутоа бевме информирани од општинските река на железничката станица третитнува германска војска, па се третитновуваше река, може би, сме обичени, па рековме на време да го избегнеме тој невољен суд.

Третиот сабјектот го подигна на 9 февруари 1947. Зурн бевме на зрна територија, па се ја сопиот врв на Белосица од јужниот јет, времето беше сончево и многу топло. Имено се третитнува на северниот јет на Белосица, атмосферата беше сеела по иновва, имаше голем снег, па зорити рејовица која ја оптежуваше рвинието на дојити. Проблемот стотна то голем се копити кои ја носеа рорноста и материјалот врвот за неа (овомулози и др. Копити не можеа да се рвинот го високот снег, па моровме да ги врвиме. Па морва бојити рорноста и отелот на рорте да ги носат.

Постоеше опасност третиот да биде третитна од дубојаната војска кој Струмицкиот поле и е. рекама Струмица, меѓутоа рекама и полето ги мновме сабјектот во зорити на 10 февруари без да бидеме третитни од дубојаната војска.

Минувале ги го Сит. Поле, преку селото Ново Село; Озронт  
 река стигнавме до една колиба и тука престовме  
 преку реката, а вечерта го продолживме патот  
 за пл. Платковича. Боруните надгробени се бора  
 против против снегот, ситудат и вичурците кога  
 и згодат. Кој боруните се осекото измочителен.  
 И во шесте услови тие најголеми се извршат во  
 затурителниот мор. Колоната го продолжи движењето  
 и саботата стигна кој селото Локи кога одлежи не  
 колку часа, а потоа се убијат ~~во~~ селото Текљоти-  
 Моговска. По пристигнувањето во селото Командантот  
 Обзориш ми пореди да испратим една оделение под  
 селото да го обезбедува провезот од кој Катон-  
 ского Поле. Одна одредив една оделение - ми се  
 ? кажи, командант на оделението беше Мабурз од Тетове  
 и заедно со него најголеми тогашно место од које  
 можеше да се извигува тврдо мислел и беше добро  
 за борба. Му додов зодата да го обезбеди овој  
 провез од изненаден пролив на комуникацијата во се-  
 лото.

Населението, кога што се движеше групата, нема-  
 те видело партизани, а од друга страна бугарски  
 абјуритат партизаните им ги преставувае како  
 шункори кои твочко и убиваат. И не ни беше  
 ни гурно, кога влетовме во селото сепакните вле-  
 гоа во куќите и се зотворуја, пошејти се од  
 нос. Моравме да работиме на враќањето и да им  
 објаснуваме дека сме ние моравме вајска и  
 дека се бориме за слобода на македонскиот  
 народ. То тие обели некого се порасловува



и погана ја излегуваат од рукните. Во ~~резултат~~ со  
 дугата војна Јека не сме имале нова ~~што не~~ ~~места~~  
 вуваше бидејќи окупатор. Борците беа примени во рукните  
 и им беа потсетени - нахрненети - со сирене, леб и т.д. Плу-  
 ка борците и ПШМ одморја. Меѓутоа одмората беше  
 сосем краток, бидејќи од провајот на Козони - дој се-  
 лато, обвезувањето стана во борба со мола Келота  
 (вој), дугорска војска која се свиташе во војна на  
 с. Пеклоше. За кротова време едничките беа ситени  
 за борба. Одна беше убито појогове и по кротова  
 борба дугорците беа повлечени, разблени и се повлегаа  
 кон Козони. То известо време од провајот на Коза-  
 нешто поле на дугорците му стана појогове - околу  
 батокон. То куса ~~како~~ ~~позуца~~ ПШМ со Пемла се поб-  
 лесе во гладозината и му поједи на Келотозината  
 на Групотта по секоја цена ја го задржи нејзи-  
 јателот во темат на јенга во партизанство на  
 П. Пловковича. Едничките ги зовзедоа пото-  
 гашне побожан пог селото и цел ден војна  
 борба со дугорската војска. Околу 16 години  
 борбата отивна. Бугорските францези не че-  
 бесје ја ја разбидоа Групотта на батокон.

Бидејќи Рекама Бреталница беше глобока и не можеше  
 преку неа да се помине со тавезе, едничкиот излез  
 беше таа да се премине преку мостот кој селото  
 Устидоња. Во колку Групотта на батокон не успееше  
 да се префрли преку Бреталница, постоеше ~~општо~~  
 тоа да биде окружена во ~~како~~ ~~неко~~ ~~што~~ ~~поле~~ ~~и~~ ~~пос-~~  
 ледничите ~~би~~ ~~биле~~ ~~ко~~ ~~ка~~ ~~со~~ ~~франц~~ ~~и~~. Меѓутоа Аншошени  
 и Пемла напроваја токишени и луков пошег, која

Во текот на борбените дејствија поредија единици-  
те ја се повлекуваат во насока на П. Платковича  
со цел да се стекне престојна кај Бугарската војска  
дека нашите единици неможејќи да се прободат низ не-  
пријателските позиции и извршат прелиминарни  
атаки, се враќаат назад. Како резултат на ова  
бугарската војска преку ноќта 16/17 февруари 1944  
се движеше-предфрлаше од Козони на кој П. Платко-  
вичи кога мислеше преку ретта да ги постави бу-  
гарските дејствија против нашите единици на Платковича.

То пративше на прокопи, Аностолски и Темпо му на-  
редија на Обгорони да обезбеди возила кој ќе ги во-  
да единиците до Феката Бретолничка. Во непосредна  
близина на релата Пекване имаше колиби во кои  
сепакшто ја држеа храната (сено-слова) за стоката.  
Пукна го поредиле еден селанец кој беше рачно да  
земе сено за искрата на стоката. Обгорони го  
азвене говеком кој Аностолски-командир на ГШМ,  
Аностолски како генералштабна офицер во див. јуни, веќе  
тој одлично знаеше да глуми на топографска карта, што  
да во текот на ретта годно го имаше проучена  
теренот преку кого треба да минеме преку но-  
та. Од возилот да информира за положбата на  
бугарската војска.

Врз основа на податоците со кои се работело, то  
беше направена маршрута по која ќе се движат  
единиците и му беше наредено на возилот да  
не врати северно од с. Пекване за да се избегне  
наш бугарските позиции, а патот да се издигне  
западно од с. Влашето и Лулеу, како да се



известно бугорските походи кои ги имаа тогашно време  
Овие населени места и припадните војски на  
на Фронтот Брегот меѓа кој с. Истипана.

То постојатто рвинење по роста висок снег  
покрива на 17 февруари 1944 год. во утринските  
послови, Групотта на Дашковски, со ПИМ и Темпо, Нешти-  
метено од бугорската војска пристигна во нешто-  
средната близина кој постоит. Притоа се реко  
повремено во постоит и мостот го контролира  
моторизована бугорска полиција, а и префрлу-  
вање-движење на бугорска војска со колони  
во провезот на Пешкови. За разднување што  
останок некои 2 часа, потребно е да се  
дејствува. Ако Групотта не успева да се префрли  
преку Фронтот, ризикува да биде заробен. Бугу-  
ите се толку измотани од невољна војна, во-  
дештво на борба и невољност на и невољност,  
постојат објекти, во колку се родене одмор,  
да зостигнат на снегот, и ако нема некај доб-  
ро да ги "запресе" за да се пробудат и го носат  
движењето, не продолжат на снегот да ризикуваат.

Командантот на ПШНОВМ Апостолски и Пешти-  
Темпо, ја зеде командата во свои раце. Се  
работеше да се дигне или да не се дигне. Птич  
донесоа одлуча да се оформи утринска група  
од 3 гледа која ќе има задача да ја уни-  
шти бугорската постоја на мостот, во кол-  
ку да има, и да обезбеди услови Групотта на  
Дашковски да се префрли преку мостот кој  
село Истипана, а потоа да го продолжи

морници во итровецот на основаниите Тломици.

Одредена беше ударна група во состав:  
Командирот - овзорот - овзорот на групата,  
Командирот на II гетта Соколовиќ Крсто-Јорџиќ  
и командирот на I деление на II гетта Милевиќ  
Слово-Стево.

Се сеповом многу добро кога групата  
Темпо, во присуство на Нисетовски и командантот  
на групата на баталони, на ударната  
група им ја изведе следната задача: Гру-  
пата овзоровци, како што гледаме, група-  
та на баталони се наоѓа во многу тешка  
положба и единствениот излез е да се мине  
Река на Брегалница преку мостот кој се-  
лојќо Митиќова. Во таа смисла мора да се  
разбие или димитри Нисетовскиа постоја  
која ја гледа мостот (се претпоставуваме  
дека мостот е брзован од бугарска војска) и  
на тој начин да се створи услов за прелин  
преку мостот на војните единици по цела  
на жртва.

Свакојќи ја важноста на оваа задача-  
акција, ударната група се состои со повеќе  
бомби. Овзорот беше вооружен со штирзер,  
јас со пушка, а Стево со бучкошницозел, и  
арма на извршување на својата задача на село  
на ударната група се свинеме овзорот. Удар-  
ната група позва да се свини во носете на  
мостот, сепрема во секој момент ја влезе во  
борба. Времето беше тешко и олуј се гледаше.  
Кога се придолже до мостот, се чу енос

87

од кој посетил: „Кој доаѓа? Обзорој му одговори:  
„Бугарска војска...“ Маму ни остана која сепак не  
моштој не е брзина од бугарската војска, туку  
од селена страна. Звонети се кот нив, обзорој  
тврдо ни рече: „До му се накрпиме на нив и ја не  
дозволиме ја го употребуваат орудијето. И тоа бид-  
на. Кога се приближивме ја нив, одна му се на-  
крпиме и ги фрлихме за пушките. Ностота бо-  
рете. Силно успеа ја му ја земе на ерната пушката,  
тоа го сторе и обзорој, меѓутоа, тој имаше сре-  
ќа, не само тој, туку и целата единица, зошто  
во моментот кога обзорој му ја земеше пушката,  
контролот успеа да го потресе оружот на  
пушката, која беше вклучена кот обзорој, меѓу-  
тоа, тоа не отолм. Јас останов последен кој се  
борев со контролот, беше многу развиен и  
никога не е јавеше пушката. Обзорој за-  
мова, со пушката што му ја земе на кот-  
тројетникот, и го ударе по раката и гури  
тојот тој ја рече пушката. Цела оваа ра-  
бота се случување многу брзо - кога ја  
беше на филм, во колку успеаја контролет-  
ниците ја отворил отот, тог единциите ќе  
се појдеа во многу тешка положба, бидејќи  
во непосредна близина на селото многа бу-  
гарска војска, која брзо ќе интервенира.  
Одна им дозовме дозволет знак на едини-  
ците ја го носивол звонети кот мо-  
штој, река посетил е сподарен. Единци-  
те кукаа и го мина посетил и мина  
нив селото Метифона и се испорја на па-

дигните на осветелното платно и стигнаа во селото, мислам ја се вклопи, тресека.

Заштитувањата (едно оделение од бугарската баталјон), беше зоробена на мостот кој Усидева, дигите помина мостот и зоробена бугарската војска која ги зоробала тука. Разговоре река постоела тие биле стигнати од бугарската артиљерија. Истото така тука беа фронтни и неколку појтизони од Поморан баталјон, кои се "целеле", при одморат во тесот на ривањето. (Зумбови Цветко од с. Лубодро, Зумбови Слово од с. Золно Лубеки, Несторовски Слово од с. Станет и Зумбови Тонде од Гевгерија, и тие биле стигнати од друг фронтен. Во селото тресека беа доверени тројцата кон-трасти. Штобај на трудот на баталјоните сокаме ја разговора со нив во смисла ја им ја објасни целта на поморанска борба и да им се приготвиме кои сме ние, река не сме торови која што ни претставува бугарската имф. фронтот до кој се помина <sup>како и дигите</sup> нив, Меѓутоа, стигнаа што ги губеше поморанскот, и тие ја некористиле твоя будушност и победнава.

Телема река сме имале ~~што што~~ се служења, и тие тројца и ние, а што е најважно што не се мисли ни еден вишек. Истогна како ја е овој служој "поморанскот". Сега, кога размислувам за оваа акција, ми се гини како ја беше селото рон, а не створност.

Уште единциите поморанско не се арлија во селото, то известо време една бугарска колона се свикнаше во носок на селото, меѓутоа твоя

Беше созишана од ношките единици и беше разбилена.

При минувањето преку осетовските Тлојници (на висина 180-200 м. надморска висина) и по многу голем снежен покривок, сепоредно војевне сој со дугојската војска која ми одеше по шројите на ношките единици.



Сета остона уште една претрета која претрета да се совлада, а тоа беше Крива река и третин претрета патот Крива Тлојница-Курманово. Се претрета со војевне река дугојската војска тврка ќе поштвти за сега со цел ја ја созена Третиот на Батковне и ја ја разбие или уништи. Во тоа смела моровме на време ја испратиле извидувачки претрети за ја го извиди теренот ја не е постојат со дугојска војска. Командантот на Третиот му појери на овзотот овасе работата ја ја изврши твдејки овзотот имаше рвотер, тој Лигно, со претрета, ошиде ја го # извиди теренот. По извршената задата тој се врати и го известил командантот река кој патот и реката во не- сова на селото Псага не се приметувало ни- колкво рвнеше на дугојска војска.

При движењето во близината на селото Псага (ноќе), селската строна отвори отан од твжките во носова кон нас. Со тоа ни доде до знаеме да не влегуваме во селото. За момент коланата зостона и боруните се зосолна покрај патот од светилорни-повторно твжките на страта- жите. Твжките остона протвти, може би му беше поти- жеве ја зопегне, да не исподне река се плаши (зрното река- панос). Во нејосредна близина беше и овзотот, тој на Твжката му реге: Зрото Твжко засолнисе, твдејки може некој залутом куршум ја тв погофи, тој се нешевте и

и рече: „Забрво овдег код тово вратем, токо нема буген. У  
невистина се заселка. Пучиновство престома и ерицијине го  
продолжија ерицијине код Крива Рена. Кога се при-  
ближивме до реката и потоа Крива Полошка-Курманове,  
овдегаш митраши патрола за та го, добро, извиди те-  
рени-местата коде што треба да помине Трупаца  
на Битовани. Патролата, по разледуванието на место-  
то за премин, го известиле командантот дека нема  
бугорска заседа и да можат ерицијине да го  
продолжат патот. Се минуваме по ерици. Време-  
то беше многу стурено. Реката моравме да ја мину-  
ваме со газење. По газењето преку Рената, монтано-  
ните и порашните стурнуваа, а со тоа и новите. Морав-  
ме да поминеме со новите за да се зоревеат, зошто  
то во стуритивно можеа стуритивно да стурат. По  
убешниот премин преку реката и потоа коло-  
ната се пушта во носок код П. Ферман-Курма-  
новици и на последно стигнавме во с. Курви Комент.  
Тука одморавме еден ден и се похранивме и по-  
та тука престојавме. Работителите од селото зедовме  
еден возик за да ни го поведе патот за Ко-  
рано, а потоа го продолживме патот. Втората  
пета на која дов до команданту, сите одредена во прет-  
ходница, а за неопредено обезбедување истрајавме  
беше одреден командантот на првото одделение Штев-  
ен Флаве-Ратеве преку нов одеше во рената и им  
го покажуваме патот на кој требаше да се  
звратиме. На село на колоната истрајавме мене се  
покаже овдегаша. Бугорскиот битован се пока-  
ше позори и тој селотом зовоше зоритивноста.  
Кога колоната во своето движење се приближи

ман истотематски ситро на пл. Перон - Кумановско,  
 втора со релјефот приметен на ситро на пл. Крсти-  
 цата некому луѓа залезаат во ситро на пл. Перон,  
 прилежни за буките, облежени во селска облека. Пе-  
 тата за мн. зостота и на Ртвева му нојерив ја  
 уди со селешките ја види как се тине луѓе. Кога  
 тој продолжи со селешките ја уди во таа посо-  
 ма, кетничките ~~на~~ постоа да отворат отон од  
 буките и п. митроазките на нас. Во првото навн  
 отен "насел", беа рожети 2 позитиви од мојата кетна  
 и релјефот беа Тороца (Тале и Ромо). Јас комон-  
 дував ја залезаат ботучите, ја забземат погорни  
 закони и ја отворат отон по кетничките. Бот-  
 бота отпозна од овите ситроци. Тотоа заштити-  
 дама од бун. Ботовон им дојде на кетничките  
 од ботвата ситрока и тине постоа во боточка ја  
 одотодваат. Од кетничките релјефа беа фронтени,  
 а фронтите убаво ја победоат. Тучка постоа бот-  
 цот од II гета Мановски Рипро од с. Долно Луѓени - Треста  
 од залуот Куршум. Ова беше на 24 февруари 1944 год.  
 Од испозитите на фронтите кетници, оваа група на кет-  
 нци им припадна на жегловската кетничка бригада.

Групаот ден #25 февруари Групаот на ботовонци  
 отпозна кој Космо - Кумановско и се среќа со Кума-  
 новската ботовон "Јордан Николов". (Норвото заедно  
 со селот од МШНОВМ и со митр. Птелио.

Мојот праеме околу 25 септ, солт над  
 400 км. по многу остра зима и по тешко пла-  
 нинско земјиште, во некаде потмено и со 2 ме-  
 тра висок снег. Овој повор имање голем вечно-  
 политички значој за развојето на НОВ во Македонија

На 25 февруари Гробишта на Битовоки пристигна  
вечерта во с. Желтоке Коде ее имаа содружје и Кума-  
Новелише погубишони и тучка Бресова и добру се  
накромеја.

На 26 февруари 1944 година во с. Желтоке-Кума-  
Новело, во присуство на Командантот на ПШНОВМ  
и мнест. на ЦК Тембо, на светет казми, е форму-  
лирана Прешоба македонска бригада. Во нејзиниот  
состов влезеа: Битовонот „Стив Нудов“, Кого ПШН  
Битовон, Битовонот „Христијан Погодочери-Корубан,  
Кого втаци Битовон и Битовонот „Орце Николов“  
Кого шретит Битовон, Јака околу 320 борци. На  
формуловите беа присутни Косовелише Битовон,  
Јужноморавелише одред и дугајелише Битовон  
„Христо Битов“

Рководството-Штабот на Бригадата:

1. Командант Милошеви Тихомиу-Тиго
2. зам. К-донит Боро
3. комесор Гробица
4. зам. комесор Битановски Злате-Михојло
5. Интендант Бошков Атанас-Забро
- 6.

Штабот на бит. „Стив Нудов“

1. Командант Веслиевски Наум-Овгозом
2. зам. К-донит Пејовски Никола-Груев
3. комесор Балабурски Петру-Минге
4. зам. К-еор Пејковски Лоне
5. млад-рок. Ритановски Бошко
6. Сопител Масларова Олга

# Составители на четните ръководства:

## I рота:

- |               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 1. Командир   | Туровски Тецо         |
| 2. Зам. К-дир | Милевски Ванчо        |
| 3. Комесар    | Содикозов Солонт-мо   |
| 4. Зам. К-ср  | Ангеловски Митре-собе |



## II рота:

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 1. Командир   | Горколовски Крушо-жордан |
| 2. Зам. К-дир | Бенчевски Борчи-цони     |
| 3. Комесар    | Стојановски Бодие        |
| 4. Зам. К-ср  | Ташковски Тонце          |

## III рота:

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 1. Командир   | Бербевски Сашко     |
| 2. Зам. К-дир | Костюмовски Тиројан |
| 3. Комесар    | Робевски Елиже      |
| 4. Зам. К-ср  |                     |

На 27 и 28 февруари 1944 година беше организирано военно-политическо съветоване во Монастирски Прохор Тимски со дните ръководства (заклучено со четите). На съветоването беа присилени командантите на ГШМ Стефан и др. гл. на ГШМ. То обемната дискусија донесе формулировки и постановки акценти на непријателот; намери то сообраќајните врели; раздвојување на четничките формации на 2 М. и содејство со јуноморските и поговските единици кои рејситува на територија на Црна Црква и создавање на слободна територија на територијата на Козјак и востановување на Новаца војска.

На 29 февруари срдечето Бригадата се свлече од Монастирски Прохор Тимски, преку Феката Тимца кон с. Ситару. Предните релови на Бригадата кој селото Сејру, стојача во борба со четничките. Штабот на Бригадата ги лавира командите на батальоните које беа нареден контречет и кон

за дејство против кетинциите кои се постоа под селото  
 Ботовакот, Сив Ноз, доде водага да постоа на тешките  
 то на кетинската одржа (на десната страна), лево од  
 Номинот Ботовакот постоа 2 ботовак, а 3 ботовак има-  
 ме водага да избе на гробот и да не им овозможат по-  
 влеме кон север, Ботовак ираме стоко цел рет. Се-  
 тинциите се надеваа дека од водага ќе ја уредуваат бри-  
 гадата. Меѓутоа тие беа приквемитени и се поред во об-  
 круг. Овдогоа се наоѓаат во првотот ботвак рет и  
 е многу ситуацијата во своите рете. Кетинциите од  
 Номинот на овдоговак ботовак, пакна да се повлеку-  
 ват кон север, меѓутоа 3 ботовак им рете во док,  
 а на истокната страна од гробот даше Ботовак пакна која  
 беше доста гладна и не можеше да мине со каде. Некој  
 од кетинциите покуша да ја преблваат ретата, меѓутоа  
 и од тоа страна ги крва Номинот ерниси во е. Косов-  
 скийот одред. Кога водага река Номинот излез, повеќето  
 од нив пакна да се преровет. Оштоу ретата штоако  
 на кетинциите со примитивните ерниси, Командантот  
 овдогоа со фалсирит го отвори митот од коде што  
 ретата штоако и му пореди на командирот на I рет  
 во која се постоа, им се рече, 2 иполјони кои од  
 лизно полова со Амфороли да го уништат  
 угодителот на кетинциите. По неколку дена од Амфо-  
 ролиот, тие го потарија местото од кафе се ра-  
 вале ретот и ернисиите на ботовакот го зов-  
 вода и тоа угодителот (поелевот) на кетинциите.  
 Потоа сите ботовак извршија јурни на кетин-  
 ците кои пакна во потиско рејат да одста-  
 пуваат, меѓутоа се окупирани од сите страни  
 и не му преостануваше ништо друго освен  
 да се преродат или во сиринско да бидат уништени



Като резултат на оваа борба била војено освоена околу 100 кметови, многу од нив се удовија во Редовни Позиции, имале доста роти кои останаа на балистите, мал број успеаја да побегнат. Седум војнички батальони била осудени на смрт и била стрелани. Околу 50 кметови изразија жеља да останат во партизанските редови, а другите била пуштени во своите домови. Возловно 70% од кметовите била носена мобилно. Тие што успеаја да се спасат, се префрлиле преку Редовни Позиции во другите региони на Србија.

Другиот ден единствените на Бригадата добија задача да продолжат со уништувањето на кметските групи кои останаа на тој терен. Иако овдешниот батальон дејствуваше на теренот на Широка Платина каде што успеавме, во нивните на тој терен, да фрлатме припадник број кметови. Другите батальони кај село Ново Село војноа над 50 кметови. Со овие отури движењето на кметовите на Зрнево Манастир во овај регион, може да се рече, дека беше целосно ликвидирани.

Колку средбата на морави Бригадата војноа борба со Бугарската војска и полиција во регионот на Билега, Бучиниште и Свиркиште.

Помеѓу Кува Паланка - Куманово и Врање е отворена слободна територија и е формирана Народна војска. Три крајни на месец март припадник уште сепак косовски батальон и јединица косовски батальони дејствуваша како косовски одред.

По неколкудневен одмор, по борбите со кметските бригади и косовскиот одред вршеа подготовки за полет на жел. станица Врњачко - Врање, главниот јазел на железницата Солун - Скопје - Белград, главната комуникација

на нейтралитетот и за снабдување и за повлекување на своите  
трупи. Планот за натамошно развој се со сите роковод-  
ства, заклучно со Гелиште.

Баталонот „Гитан Ношев“ имаше задача за време обезбедува-  
ње кон Куманово, минировање на станицата при повлекувањето -  
по извршувањето на главната задача и со една ќелија ја го на-  
поуде Гелето. Вториот баталон и Косовскиот сурез имаша задача  
да го минироваат мостот на жел. пруга од Рилитово кон Вроче  
преку Рилова јутина Марева и обезбедување од носок на Вроче. За  
време на натамошно на станицата Третиот баталон ја имаше глав-  
ната задача да ја нападне жел. станица, станицата и ја ги ми-  
нира композициите што ќе се замикаат околу станицата.

Единиците на Бригадата нападнаа го извршија на 27/28 мај  
1944 година во 23<sup>00</sup> часот. Постојатите задачи единиците успешно  
ги извршија. Беше заробен околу 10 германски војници и околу  
16 дугорани војници и голем количина на храна која беше пре-  
десена со товарна стана од околните села, во носок на слобод-  
ната територија - во задната Кордонето ерминците се повлекоа  
кај с. Фресе. Другиот ред Бригадата и Косовскиот сурез го  
продолжија движењето и на 29 мај стигнаа во с. Пелинце -  
Куманово. Поне единиците дојдоа утринот од мез и се надротија,  
одморат истовремено беше неопходен и за пополнување на муници-  
ите со муниција и гр. опрема. Од Пелинце го продолжија движењето  
и на 31 мај стигнаа во с. Стенга на Третиот баталон каде се  
организира. Понека беа извршени припремите за натамошно на Тиро-  
линскиот. За таа цел Штабот на Бригада испрати изви-  
дувачка група за да ги разгледа објектите за натамошно во  
согледот на сите околности од околните села на руд-  
ниците. По добивањето на податоците од Групава, Ко-  
мандантот на ГШНОВМ и Штабот на Бригадата и  
Косовскиот сурез, развојната План за натамошно. По-  
штоострофена Корина (Смица), Штабот на Бригадата



или постои на баталонните конкретни задачи. По примери-  
 те задачи, баталонните задачи на извршване на борбените задачи.  
 Моршрутите продължи през с. Мухомово - Киланово - Борово - Тради-  
 ште. Плана командирата овдоголти ги запови командите на  
 гетините с примерната задача от Бригадата и им постои кон-  
 конкретни задачи на гетините, се разбира през с. Смиха - црметк.  
 По замислата на Штаба на Бригадата овдоголти баталон  
 трябва да го подготви оделението за сепарација на олове, Витери-  
 ати баталон да го подготви Фурнички, а третата полициска  
 станица и виче одбедување, а Колевскиот орду да го  
 нападне руд. Зодрево. Од с. Профилите баталоните ту-  
 ноа секој во своја насока - кон објектите за напад.  
 Времето беше многу стурено и имаше вичици кои им оневоз-  
 можува на единиците во вичењето. Бидејќи интересот не го поз-  
 новавме, од обличните села зедовме вариети за да ни го по-  
 колнат местото коде треба да стигаме - до обј. Зо Новац.

Мојата II гета најголема на дубоководна војска која за одб-  
 одување оделението за сепарација на олове, првата гета, ми  
 се гети, имаше задача да ги уништи постојателните на  
 оделението за сепар. на олове, а третата гета виче одб-  
 одување и во резерва. Нападот требаше да се изврши на  
 Зодрил соодветно во 4 часа. Втората гета целта да го из-  
 нереди негудителот, изврши јурин на дубоководна војска  
 која беше сместена во бодоките и не им беше дадена мож-  
 ност да ги поседнат локалитите за одбрана. Кога видоа  
 изненада пуцове на пушки и тирешките на болди, дубо-  
 ските војници во болна се повлекува и од страв пу-  
 каа кон нас. Со тоа првата гета успешно ја изврши својата  
 задача, во борбените дејствија од Втората гета постоа два  
 ронети Коковска Фота, Русевици Едрини и Милевски Слове-  
 Штево, и Миковски Понде. Овдоголти баталон во целост ја  
 изврши водената задача без да доде жртви.

И Витошкиот баталјон ја изврши поставењата задата, меѓутоа тој јаде 3 жртва, меѓу кои и командантот на баталјонот Филиповски Јане. И косовскиот одред учествано ја изврши задатокот, а јаде 3 жртва. Во целиот округ јаша беле убавина.

Непријателот имаше своја мачва и ровети, а од ружичушице околу 100 ружори им се приклучија на партизаните.

То окупираше единиците се повлекоа во косова на Кува Гена код Слободната територија и на 4 април станаа во с. Желувичко каде артиерија еден ден и се покротија. Утврдениа можност продолжи преку Терек, селото Широка Тлоштина и единиците станаа умобно во Слободната територија - во с. Трговиште. Плуна единиците дојаша еднодневен армој од мошевателото од Котозрич. За тоа време тие извршија анализа за четири извршениа задата и како треба понатаму да се развие.

На 10 април 1944 год. Штабот на Бригадата беле известен дека на Слободната територија навлегува дуборската војска која се движи од Фиставац код с. Буштица и с. Русце. Бригадата се припреми и пука во насока на с. Русце. Во меѓувреме, фури баталјоните се движат во тоа насока, дуборската војска беле влепа во с. Русце. Штабот на Бригадата на овдешниот баталјон му постави задата да изврши напад на дуборската војска која навлеге во Русце и изврши јурини на нив. Третиот бат. и косовскиот одред да ги потврдат дуб. јурини од јестинаот бат., а третиот баталјон доди задата да им ја одсече артилеријата на непријателот при повлекувањето. Баталјонот Стив Неумов. На гено со својот командант овозмож, изврши јурини на непријателот во селото, со силан огон од тучи-

Китие и п. мширлезите и овие <sup>39</sup> диверсионите фронтони и болести го  
не пријателот, а исто најголеми третината била во Косовската и Косовската  
одред. Не пријателот јавноше ажиов огиот, во нолетите на  
болестите беа итноку жестоки што бугорската  можеше  
да паусти. При вока нолетите ситуација, бугорските  
отворени ја загубија контролата над сватите единици, така  
да бугорската војска во поникво дејство се повлекува, оставеј-  
ки го зад себе тежкото оружје, приливите и ротетите. Во оваа  
борба беа заплени А бугари тои, неколку тежки мширлези,  
6 пушкарски пушки и р-ваење оружја. Не пријателот имаше околу  
10 машини и повеќе ротети. А на наша страна 4 лесна ротети,  
ми се кина од збојотот.

Оваа ситуација имаше голем одраз кој нолетите на тпу'  
пуој и пошкото. Бугорската обучиот видо рена или работна  
се организирани пошкото единици, а не како што име  
не викаа шумнеки. По акцијата единиците се повлекоа кој пог-  
нојетто на П. Козрак и се ролорзија по селата Арбаншико-Ровна  
и др. села. Пшкка единиците одморја и се припрема за нолот на  
Куритово.

Во екип на припремаите на пролетните афризија од страна на бугор-  
ската окупиатор, третата месадена ударна бригада и Косовската од-  
ред на 25 април 1944 година го најдана Куритово.

По извршените припреми и заповеда на болитите со новодви-  
ената оружје што го беа пушкарите со овие Англиските кој с.  
Ромно-Кумово, на 24 април единиците тргнаа од Ромно, ми-  
нувајќи кој поднејето на П. Герман, пристигнаа кој сепак  
Скопје да дајат подлеску до Куритово. По краткиот одмор  
во селото во 17 часови го продолжиа пошкото кон Куритово и по  
цесеткочасовна пошкото, на 25 април во 3 часови изминута  
отшкото не еден километар до градот. Пшкка единиците на бри-  
гата и Косовската одред доидоа конкуетино задол. По зам-  
слата на Штабот на Бригадата одговорно била воше-  
лаше, по ударни групи, да најда во градот, а пошто да

диге во резерве. Вториот баталјон имаше задача да врши обезбедување од провешај на на Шипиј, Тиретиниот баталјон да врши обезбедување од провешај на Крива Паланка, а пош Косовскиот одред да ја најде дивизија Косовка која беше одвојена 1 км. од градовите во која се постоа околу 100 бугарски полицајци.

Командантот на првиот баталјон-обзорниот јетолна ги запозна ударните групи со ситуацијата во градовите. Лева во градовите имаше околу 100 души српска сирота која носиле дигорскиот актиотот ја поставуваа за обезбедување на градовите, во Соколовата имаше 10 бугарски војници и Ричновскиот отпор. Меѓутоа не беше информирана дека во школото имало една поватка бугарска група со околу 100 војници. Одјукта заклучувајќи дека тиа бугарска група во градовите има присутноста не посредно преј да го нападнеме (1-2 дена порано).

Во ударната група која предаше да ја најде Голубовиќа бев јас и Хаџи Сулејманов од Битола, многу земени К-сони на баталјонот. Задача ни беше да ги заробиме војници во Соколовата, а во Фирџивна, во колку не се преземаат да ги убијат. Тој додвешајот задача од Обзорниот групата го запозна свештеникот Кот Крушево и стигна да прегледуваат од кафе, од првата кука зоре војник да ги покаже Голубовиќа. За да се стигне до Голубовиќа, предаше да се мине постој школото. Свештеник се низ градовите, која ударната група присутна на околу 100 метра до угилничето, Косовскиот одред отпозна со попарот на полицјата. Се случиле истрели од оружје и одети од бомби. Групата подјза да ја подјат стигне за извршување на својата задача-кој Соколовата. Кога тиа стигна до школото-угилничето, забележа мачошката во



Во училиштето и излегуваат на бугорската војска погледу од училиштето, кои се стремат за борба дојде војската. Училиштето е група (јас мислам на Филмска пушкарница, Хофери и Хофзер), заврше борбата положба дојде отолот на една куќа и одна отвореи отон во проведоит на вратата на школото одкаде излегуваа буг. војници. Тие што беа излезени погледу, веројатно се повлекоа во школото и се ситров, погнаа за отвороит отон од школото. Погнаа одостроне престрелки, бидејќи училиштето се наоѓаше 3-4 метра испод нивоито на зградата кога што беше ударната група, на бугорските војници не им беше возможно за отвороит отон од проведоит на училиштето, та мораа за други "замени", на падаит на школото, во строителство можеа за други погоре на од немците испрели. Еден фронтфронт од таа единица, која слушна за тоа во зградата (што се наоѓаше во зградата), од 1/3 дел на школото одеше кон својата единица за да се приклучи, која ја соопшавме му командируваме да ги дигне ружите и да дојде кој нос. Тој прекоитише ружа што дојде до нос, меѓутоа, немците ја го зорвине, што му се фрле на Хофери и тој фрли за миназером. Во моментот на Хофери не му фрли миназером и што ја го испрелише меѓу момент се случити погледу тој скопити и влезе во школото кој групите војници. Јас не можев за отвороит отон од пушкарницата дојдеи што што можев за го отол Хофери. Хофери ќе "пукнаше" од мотка зомито што се случи.

Во книгите што ги има издадено Злате Билботовски и Лоне Цеков, се наведува дека се знаело дека има бугорска војска во училиштето и дека Златеков на постој на школото, меѓутоа сето тоа не е тивно-што ќе се види понатаму.

Тој известно време тука дојде командирување одвеша-рост кои одреди погодни стрелци кои беа доста-

- редети во повисоките згради с/з од школото и тие најземе-  
 низно но постојано створена стана на бун. Војници во училиштето  
 и на тој начин на бун. Војска им беше невозможна да  
 да води борба од училиштето. Појка бучка пристигна и јел  
 од Школот на Бригадата. Околу 10 часот групите удр-  
 ги зградите и извршија своите задани и тие пристигнаа во него-  
 средината близна на школото, стрелни за интервенција. Командан-  
 тин-оворот беше известен дека групите што постоа во  
 зградата фрлиле неколку камиони со кои биле преве-  
 зени бугарските војници од Мумошево. Командантот на  
 Бригадата преку оворот им укажи на војниците по-  
 вика за да се предозат. Првиот одвик беше одвик. По Курба-  
 Кото и учениците, повторно два повикани да се предозат,  
 во сартавие училиштето ќе биде заштитено. Одредбата дека  
 им треба помош и нема да се предозат. Командантот об-  
 којот се среќа удрна група на перо со колесарот на Зетина  
 Костафски Трајан  
 Така добри задани да влезе во подрумот на училиштето  
 то и да го заштити. Во тој момент се случила сцена од пушчи и  
 идукокарте од изведоа на Второто баталон кој време удрна борба  
 со другата војска која им фрлаше во помош на бугарските војници.  
 Удрната група која да влезе во подрумот и од подрумот по-  
 гна гад и помен. Кога тие го видоа војниците во шко-  
 лото, почнаа да излегуваат од школото се Курбата рече-  
 се прерова, осмислени го одржето во дворот на училиштето.  
 Во тој момент интензивноста на борбата кој Второто ба-  
 талон од кој с. Шетово, беше се потопи. Командантот  
 оворот добри наредба од командантот на Бригадата  
 да го поседне југословенскиот јел на Црнчево и не му  
 дозволи пројект на итрицателот во зградата се ја пабе-  
 вето на пројект. Оворот ослови едно оделение од  
 баталонот со зградите другите војници, а одма  
 се укажи со баталонот на извршување на заданиа.



во прицелној реон на црква Пирова, дадејќи се пред-  
појавување река толку се носеа ПЦНОВМ и јужнословен-  
ите и др. Коевелее ермици.

По замислата на Шибобот моцноуцата требаше да се  
одвива: Осотовеи Плонике, Куива Плоника-Мола Црцо-  
рија- Жеровино-Бисторема Плоника, Црносек-Црква Пир-  
ова. На 3 мај 1944 год. едикциите тргнаа од Осотовеиите Пла-  
ники, стигнаа на патот Куива Плоника-Кустендил, јви же-  
јки се по патот стигнаа долеу од с. Тучево, свршила  
лево и го продолжија патот и на 4 мај, прејидојќи, стиг-  
наа во селото Мола Црцорија. Со селото влегување во селото  
едикциите метротија свое непаверно одведувале. По јво-  
кованот армиј во селото, кога едикциите требаше тука  
добро да се покронат, Шибобот на другата бече одве-  
стена река во носеа на селото се јвижи дугејена  
војена. Нашите осујројјки делови сврнуја отог на  
непријателот. Поне одострота борба, телма и отурена.  
Мејутиа нашите едикции успеаја да го задржат непри-  
јателот до патот на мрочот да влезе во селото. Во  
првот мроч едикциите се одлејја, од непријателот и  
го продолжија мрочот и преку селото Жеровино, на 5  
мај во зорите стигнаа во с. Божно Плонике на Би-  
сторема Плоника. На 5 мај отолу плодне нашите изви-  
дуводка потротија зеленаа колена на дугејена војена  
која се јвижеше во носеа на селото. Бече поједено  
да се излезе од селото и да се поједот позмиите  
од маре да се јогена непријателот. Околу 15 зорот  
дуг. војена се разви во бурен поједот и мина во Непот.  
Борбата бече многу жестока и се војеше се до та-  
дот на мрочот. Нашта едикциите се одлеја од  
непријателот и тргнаа во носеа кон север. Од  
овие борбени рејствива можеше да се зокруга река

на слободната територија обитозкома озерувоната оферн-  
зива на непујателот.



Звизејќи се кон Север, третата мов. бригада и Косов-  
скиот одред на 6 мај 1944, во присуство на Црнот-  
ница под Грвот на Црносок и тучка остонаа на преде-  
лување. То присуство во селото единствените постојат  
јакни обезбедување по околните височини, особено на Црносок,  
дизејќи се третостовување дека дугореката возела која ги  
трајат нашите единици, може во секое време да присуство.  
Рано утрината, на 6 мај, сите наши обезбедување се исто-  
време најоднакој од непујателот. Беше јакно дека нашите  
единици се поголемо омуштети, дизајќи непуј. единици Врвца  
фвижење и неке. Благодарејќи на нашите јакни обезбедување  
непујателот не можеше брзо да најпредува, тоа да на-  
шите единици себеси да ги зовземат доминантните  
положи за одржа. Непујателот беше многу жестоко и енерги-  
кен. Во најоднакој присување оружје, минафрлаги  
и обидоуја. Зрнетието на Црносок значеше дека се  
уште има услови за продолжување на борбата. Непујател-  
ските јурини, помалку од артиљерија, минафрлаги и обидоуја,  
се редеа еден за други, но храбрите коучи одврво  
стоеа на своите позиции, поднафрлаги додека ју-  
рините и со близок спот, голем и борба троди во зрвот,  
ги одбиваа сите непујателски бркови што јурини.

Некоде кон 14 часот Второвисој баталон годеи за-  
дага да изврши противјурини од височината на која  
1502 кон Боуелската планета. Противнајоднакој беше  
подготвен со силен отпор од обидоување оружје  
и минафрлаги. На село со комондонтиот, Велта-  
воној во првиот нолет успеа да го испише  
непујателот, медушта тој годеи нови засилување  
и по својосовнајта дожда тродивот на нашите

единици брже зотворит. Појуди тоа беше претврднато постојано и постоје и е донесено решение да телницата да се осигуре на достижните положан, а првсу ношта да се изврши пробив на нејтралителскиот обрз. Бригадата до тогору не беше се пошла во војва положба. И ној-големиот ратимиста тешко можеше да претпостави дека штитуска ќе се излезе жива злова, бидејќи ритмосферата беше тврда.

Уште рента штобот на бригадата со извудовите ус-тновни река долината меѓу с. Брестница и Буџуловела. Планина не дала заорашена од нејтралителот. Тоа знатеше дека пробивот ќе се врши преку Буџулова територија. Каде што нејтралителот не се надеваше.

Командантот на бригадата на командантите на баталоните им пореди, по постојето на Фроков, нејтралително единиците да се арвојат од нејтралителот на местото од каде ќе се врши пробив. По постојето на Фроков единиците незоделено се арвоја од нејтралителот и беше поредено од штобот на бригадата авкарофниот баталон да биде на тело на колоната за пробив.

Нашта на 6/7 мај 1944 год. единиците целесно незоделено да се пробиват низ нејтралителскиот обрз по долините на брестница река, а потоа преку селото Буџалево и Меконичи, да излезат од обрзот и потоа издија северно од Крушинци (Буџулова територија). Соборето на 7 мај од зреденот, петото од Босилград, се двојер эле-голе река нејтралителот врши рт. па дотојови на црноок за да изврши јурши, меѓутоа овој-иот на пратните позиции.

Во оваа борба нејтралителот имаше доста

дршве и ронете кои не можат да се потсетат со свој  
заградни носачи. Иако ситуација до денешна ситуација има  
ше околу 16-24 дршви и под 25 ронети. Од денешна ба-  
тиска потине Андерсони Нивно-Борак од с. Ловци-Тресто  
од Трест.



Во оваа борба борците на Бригадата и Косовските  
одред голема храброст и учество да се издигна во  
неровната борба со непријателот, а стореми нешто  
којој ги постави своите уметности во јуковските со  
своите единици и луковости со што го поддурри непри-  
јателот.

Потоа единиците го продолжуваат постојат јуковско-  
венец-буковската граница и вечерта стигна до подигање на пл.  
Вордени каде малку поодморна, а потоа појма го продолжува  
преку Вло. Езеро и мезогните подига на Веметик и сообраќајно на  
10 мјест стигна на територијата на Црна Црква <sup>којој се смена</sup> со ГШНОВМ

Од подготвените што бидејќи од извештајите  
можеше да се заклучи дека непријателот врши групирани на  
своите сили за создавање објект на подготвеното на Црна  
Црква со цел да им создаде удар на силите на НОВ и ПО. Затоа  
ГШНОВМ формира Оперативен штаб од предатварање на  
сите единици на село со командантот на ГШНОВМ кои  
донесе одлука да се излезе од ова подготвеност и партизанската  
готвост да се појде надвор од објект што се готвеше непри-  
јателот. Основната задача беше македонските, јужномојав-  
ските и Косовските единици да се појдат на подготвеното на Козјак  
и Врание. Маршрутата требаше да се изведе во насока на Кли-  
суга, Бесна Ковила, Ситезишаровце, Босилград - Козјак. Еди-  
циите добиваа задача да при своето рвинење за Козјак да  
ги најдогодното непријателските позиции во Босилград. Меѓу-  
тоа кога се вршеа припремите, шестата јужномојавска  
бригада при извештајот на Ситожински Курш на 12 мјест,

Беше неимоверно неласкотова от българските сили. Се слушаха пукайкици на оръжия от Стожички Крст. Командирите на третата мек. ударна бригада го побиха с въжет и му похрани ода за руже и ми помага на в 3 м бригада. Въжет на село на Коловоца го поборе своето боство в борба. По него тръгна и другите боства. Южнословенската бригада уеде да го задржи нейтралитета на ристанци што и възможна на 3 мхБ лесно да се инфилтрира на позициите на Ристански Крст и да ги въведе своите боства в борба. Третените на Ристански Крст трябва да се журми да се освен и мстичне нейтралитет, а мстичремено да се създаде целта за заувелчување на позициите и отневозможување на нейтралитет да ми го пресече боство на групите единици што трябва да се извлекат.

Въжетовидни боство го зовведе солмоти ереден кои постичено се елеваше со височините на Илоките. Заг боствовакит беше голмота што се стучаше кон Црна Пирова, целата во голема густа шума. Боството ~~на~~ тој ереден трябва да го заеме по секоја цена зомити групите единици во текаит на Квезерината, трябва постичено да поинай да се повлекуваат во досека на голмота Трештен за да може да се оформи колонола и продорни на зомлената маршрута. Българските фронтони беа пачноубојни и зомта погнаа со журми со цел да го зовземат ереденот на Стожички Крст. Боството намерно ги пуштити буг. војници во журмиот за да човиот вбедиток дека ќе се домагаат со ереденот. И тогва кога тиме провеа последен обид да го освојат ереденот, тогва погнаа експозици на погати боства

лицата и митролеските војводи пред  
кои неутројателот постоје ја се повлеко  
зрбеност.



Многу добро се сеќавам кога војвода Витко  
Кетна изврши јурни од својот дојде реч  
и во тој јурни беа удени неколку бугарски  
војници на зем со комундури на вој, некај си  
поручник од него го задовме митролески. Од  
зрбеност на Ситонски јурни енервно дојдовме на  
бугарска војска во стрелски стурј како помош  
на др. сили кои не беа мешани во јурноста-  
ните јурни. Меѓутоа овсоровно бојово-  
м др. бојовоки ги држаа и тие јурни  
на неутројателот и кврсто ги држаа своите  
положи.

Овсорови доди задржа ја осметте на по-  
зициите до дојде на прокоит, јурека бри-  
гарата и др. јурници не се оддалоит,  
по патоса и бојовоит се продолжити  
ниф. Меѓутоа во текот на приквезер-  
носта неутројателот црта на левоа јурно  
на бојовоит, ја дојдаве "клин" и го  
пресече бојовоит од бригарата. Со  
борба овсоровноит дојдот (без 1 зема) се  
повлеко кон црна трова, а гловничката  
на бригарата и др. јурници продол-  
жија во носока кон јур. бојовоит без  
една зема околу месец јена беше олице-  
пен од бригарата кој дејствуваше на ше-  
рениот на црна трова и туметово и пов-  
торно се стон со бригарата кон трва-  
та половина на јуни 1944 година,  
ми се кини кон Нови Ток-Вртовско и  
ги продолжити борбените дејствија со бригарата.

Три бригада и остатак на Бригадата и другите единици на Врховниот фронт, силите на Непријателот ги следеа нашите единици и настојуваша да ги разбијат или уништат.

На 18 јуни 1944 Третата МЛБ на теренот на Нови Блок се судри со силите на Бугорската окупаторска армија кои тргнаа напред. Непријателската колона која се движеше во насока на Крива Река, Бригадата ја нападна во бекство, додека другите сили што се наоѓаа на теренот на Нови Блок, мораа да водат борба која траеше преку целиот ден, во која Бригадата ~~не успеа~~ со неколку жртви не успеае силите на непријателот да ги победат, затоа беа зацврстени на своите позиции. Згори на Крива Река и вечерниот Бригадата успеа да ги освои сите позиции. Во таа борба беа ранети неколку души беа ранети, а кај непријателот имаше над 20 мртви, а над 25 беа зорвени заедно со пленот.

Во текот на вториот ден Бригадата беше информирана дека една колона Бугорска војска, преку Петрова Гора, се движи во насока на Нови Блок, веројатно да им помогне на силите на денота водеа борба со нашите единици кај Блок.

Врховниот фронт доби заедно на 19 јуни 1944 год. да му приготви својата на непријателот на теренот каде што се присутствуваше дека тјак не помине, а другите единици да се доближат кон теренот на Нови Блок за да можат, во случај на потреба, да



дождри в помач.

Бойовою на село со својот комотандо на об-  
 роа во дитринските косови го зовзере местото  
 по должината на Петрова Гора, по кој патом каде  
 што се претпоставуваме дека ќе миџе нејтрија-  
 телот. Обкојот на комотандоите на селите на  
 доде нејтријети зодраги на селите постојат  
 А особено докато се појдеме пошто волно  
 за постигнување на изнедадување. За сите ед-  
 ници важеше поредбата зодрага на зногот  
 на обкојот со нејтријет еден мотак, еднини-  
 те-селите да извршат јурни на нејтријетелот  
 со цел да го уништат или зодраги. Наској ду-  
 нова мума по кој патом претпоставуваме  
 доде засолнише за дозните. Вземто беше волно  
 и по малку подраснаше. Со нејтријет се каже не-  
 тријетелот да се појви. По некое време постоа  
 да налетуваат дугорски обкоци над нашите  
 постоа. Потоа го појвија некои постоа.  
 Потоа два неј. извидувачки обкоци. Видејќи  
 тие ништо не забележаа, им доде знак на  
 дугорската колона да го носат рвене-  
 нето кон Тлок. По извесно време по патом  
 на Петрова Гора се појви преткарница-  
 та на нејтријетелот во јакна околу 15 војници.  
 Преткарницата беше пројучиена на околу 200  
 метра од којот (зелен) на нашата заседа, а  
 патом наиде гловничата. Преткарницата  
 им доде знак со дигот на пушките да го  
 праролни патом, дека теретот е сподобет.  
 Кога гловничата стигна во доменот на на-  
 шите единици, обкојот зно за јурни.

Обкоровците сите како еден се дигнаа одврвјачки  
 одон од целокупната вооруженост, извршија  
 јуриш на Петријателската колона во Јорина  
 на Батовац, Глетката беше ситројана. Едни паго  
 појарени од Курмуцките, а другите ги крвва  
 раците и се преговаа. Само мал број дојдеа  
 за победата.

Во оваа борба обкоровците успеаја да изво  
 јуваат една од најубавите победи. Беа убиени  
 голем број Петријателски војници и офицери,  
 Зордени над 30 војници и 2 офицера. Заленети  
 беше многу пшени и б. Митролези кова и митро-  
 фрмаци. Заленетиа беше целата колона со  
 крова, мушкетери и отјема и 10 коњи.

✓ Оввишомокал заленетиото оружје и  
 сирена беше закопано северно од Петрова  
 Јога во шумата. Зордените војници беа  
 пушкети.

Метноот јен Петријателски се одиже со силите да  
 ги нападне нашите единици од кој Тлоп и од кој  
 Бодина Покота, меѓутаа и тиле сили беа преговани  
 од нашите единици и не попушаа да војат борба,  
 туку се повлеа.

Со овие борби Петријателската сепанзива  
 беше срушена. Петријателски претрпе голем пораз. Пре-  
 тата МХБ заедно со Коевентите и јужнословенските  
 единици, извајуваа победа над Петријателски.

По овие порази што ги претрпа, Петријателски  
 не се осмелуваа да води борба со нашите единици,  
 туку се повлеа во своите хоризонти или се ушоп  
 ти на војни места, што значи сега што претрпе во  
 сепанзива одбрана.



По стъпуването на неутралитета се обан-  
зива, Бригадата се куманува от отдел презере  
мерки за кистиере на теренот на слободната  
територија која за кучер време беше побити  
акобикризата. Новата Народна власт прогласи  
да функционира само сега во нормални услови  
на слободната територија.

Во овој период беа извршени кодровени проме-  
ни. Фронтот целноот бојовот "Стив Ночков" требаше  
да замине за Којмансколох каде требаше да се  
формира сериозна македонска бригада. Овдогоди  
требаше да замине за командант на Витошки  
бригада, имаше и други померувача вноше  
во редовите на Бригадата.

Штабот на Бригадата донесе одлука да  
се подготви окупационските сили на Странда  
со тоа да се расписат овој терит од било  
какви неутралитетски сили зорачи тоа што  
требаше да се аркти првото заседание на АСНОМ  
на 2 август.

На 3/4 јули 1944 год еднувањето на Бригадата, од  
кого беа извршени сите припреми, ги подготви  
булгарските војски. Овдогодиот бојовот постојат  
на главниот провек. Од паролети тој се разви  
во етнички ~~се~~ борбени поредок. Тој уста не- 3  
прејоштата да го изнемаги и во полето од е-  
на борбата каде што фрла куршуми и бомби, е-  
булгарските војници ги поштинува своите поло-  
жот, оставојки во моќните под свој оружје и -  
ауреа. Зайленета беше комарата со мушкетера,  
Почна зобити комарот на селта Родиворачо Соломон  
-мо од зорачот куршум.

та.

Патриса Бригадата се врати на теренот во непосредна близина на Тигинскиот манастир, каде требаше да врши обезбедување при арржувањето на првото заседание на АСНОМ на 2 август.

Овгорот беше избран за пратеник и присуствуваше на заседанието на 2 август 1944 г. Јас добив заграда, со кетката, да вршам обезбедување на Манастирот преку Тигински манастир што се арржуваше заседањето.

По арржувањето на првото заседание на АСНОМ, Бошвотојот Ситив Ноумов, зоминта за Тигински терен, од прилика поч 5 август 1944 г.

Ова беше крајот на нашето заседание друкоруваше. Јас заминував со Бошвотојот Ситив Ноумов во Манастирот каде формираниа Сеуднајта манастир ека друида, а пакоско и овгорот зоминот за командантот на Втората бригада.

### Крајок зоркулок.

Ноум Веселиевски овгорот како човек беше многу карактерен. Тој не беше многу здорлив, но секој негов збор беше смислен и одмерен. Не беше карактеристичен и не сокоше ја се "улизува" кој претпоставениите зоруди стекнување популарноста и овторитетот кој нив, туку што то е стекнување со својата хроброси, чини, ношта во ситоведувањето на посетениите заградил и усилението кои ги посетуваа.



Во борбата против неутралиелото  
 беше многу непосреден и едноставен. То беше  
 трудот на политичките стоженици и ги преобла-  
 маше нивните конструктивни предлози. Меѓутоа  
 беше солидно и многу цврст во спроведувањето  
 на своите замисли-целури. Кој него многу беше  
 изразена солидарноста. Не се ристотуира-  
 ше од борбата, туку сепогол беше меѓу нив и  
 кога беше робно и кога беше тешко. Сепогол, во  
 сите борбени дејствија, тој се наоѓаше во првите  
 борбени редови, беше храбро и неутралиел. Негова-  
 ша храброст, непосредност и провизнај се  
 нос кон борбата, на нив им довоше нови  
 сили да извршат во борбата цури и кога беа  
 изнемоштени и гладни.

Втората покана долема умешност и во  
 проковерачето и командовачето со единици-  
 те (офрери-бојовоци). Тој негова команда еди-  
 ниците постигна големи успехи во борбата  
 со неутралиелот, како успешната акција  
 на Офрери "Заме Трцев" во Оштинската Смилево-  
 триполско во 1942 година, Смерној Нопод на  
 полициската станица во Копони 1942 година.  
 Успешните акции на Офрери "Заме Трцев" во с.  
 Був и Доково-Егејска Македонија во 1943 година,  
 нападите на полициските командирски станици  
 во Кољско, Белкиште, Лешони и Велмеј-округ-  
 ско во 1943 година,

Како командант на бојовот во Трва-  
 та Македонско-Косовска Бригада, бојово-  
 ни постигна големи успехи во борбата  
 против Термонциите и болестите во Ки-  
 гевско, како акцијата кој селото Трва-

193  
 зе-  
 ше-  
 в-  
 а-  
 та

Кого командир на Битовојот Стив На-  
 ум во Грубога на Битовојот, под негово  
 раководство, битовојот поединца голе-  
 ми успеси: уништување на термотера Корота  
 кој селото Рашин - Короча, одговорен на удар-  
 ната група за совладување на млетот на  
 Феката Бретолница кој селото Метинотва - Ко-  
 конско, разбивање на Петинскога единица кој  
 Петрет - Кумановско.

Во рамките на Трета македонска ударна  
 бригада, под негово команда, битовојот  
 "Стив Наумов" поединца бригојотни успеси:  
 уништување на противдивизиите кетинци кој Фејце-  
 Кумановско, успешниот поход на железничката  
 станица Виставоц, поход на на рудничките  
 во Проблешти, успешниот јурини и разбивање  
 на буџорската единица во с. Фејце - Врочево, ус-  
 пешниот поход на Врочево каде беа заробени околу  
 100 буџорски војници, успешната борба и јурини-  
 те против буџорската војска на Црнскок и  
 успешниот поход од одругајт, успешната борба  
 на битовојот кој Рашинскок и Глок - Вр-  
 ањско кого и бригојотната борба кој Петрова  
 Гора каде беше разбит - уништен еден буџор-  
 ски битовот и на којот успешната борба на  
 Строчин против буџорската војска.

Непријателот добро ќе ги помне овие ок-  
 уни кои ги водea борбата на битовојот  
 "Стив Наумов" под команда на овчорит.

Името овчорит се проту во сите Цомни-  
 та каде што тој водеше борба со своите едини-  
 ци. За непријателот името овчорит претставу-  
 вале страв и шрепел. Со брволниот однос кон  
 населението каде што тој дејствуваше, овчорит  
 стана голем уред кој луѓето. Крејто Рашинско